



Инструкции за
употреба

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Содржина


| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Општи безбедносни инструкции..... | 3 |
| 2 | Краток преглед на уредот..... | 5 |
| 2.1 | Испорачана опрема..... | 5 |
| 2.2 | Преглед на уредот и опремата..... | 5 |
| 2.3 | SmartDevice..... | 5 |
| 2.4 | Поле на примена на уредот..... | 5 |
| 2.5 | Сообразност..... | 6 |
| 2.6 | SVHC-материјали според регулативата REACH.. | 6 |
| 2.7 | EPREL-база на податоци..... | 6 |
| 2.8 | Резервни делови..... | 6 |
| 3 | Функционалност на еcranот Touch & Swipe..... | 6 |
| 3.1 | Навигација и објаснување на симболите..... | 6 |
| 3.2 | Менија..... | 7 |
| 3.3 | Режим на мирување..... | 7 |
| 4 | Пуштање во употреба..... | 7 |
| 4.1 | Вклучување на уредот (прва употреба)..... | 7 |
| 4.2 | Вклучување на функцијата InfinitySpring*..... | 8 |
| 4.3 | Вклучување на функцијата IceMaker* | 8 |
| 4.4 | Вклучување на функцијата HydroBreeze..... | 8 |
| 5 | Складирање..... | 8 |
| 5.1 | Инструкции за складирање..... | 8 |
| 5.2 | Дел за ладење..... | 9 |
| 5.3 | BioFresh..... | 9 |
| 5.4 | Дел за замрзнување..... | 9 |
| 5.5 | Времиња на складирање..... | 10 |
| 6 | Заштеда на енергија..... | 11 |
| 7 | Ракување..... | 12 |
| 7.1 | Елементи за контрола и прикажување..... | 12 |
| 7.1.1 | Приказ на статусот..... | 12 |
| 7.1.2 | Симболи..... | 12 |
| 7.2 | Функции на уредот..... | 12 |
| 7.2.1 | Забелешки за функциите на уредот..... | 12 |
| | Исклучување и вклучување на уредот..... | 12 |
| | Исклучување и вклучување температурна зона | 13 |
| | WLAN..... | 13 |
| | Температура..... | 14 |
| | Единица мерка за температура..... | 15 |
| | BioFresh B-Value | 15 |
| | D-Value..... | 15 |
| | SuperCool..... | 15 |
| | VarioTemp*..... | 16 |
| | SuperFrost..... | 17 |
| | Стартување на циклусот на одмрзнување*..... | 17 |
| | PartyMode | 18 |
| | HolidayMode..... | 18 |
| | SabbathMode..... | 19 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 3 | EnergySaver | 20 |
| | HydroBreeze..... | 20 |
| 5 | IceMaker / MaxIce * | 21 |
| | Довод на вода за IceMaker * | 22 |
| | TubeClean * | 22 |
| | CleaningMode..... | 23 |
| | Осветленост на еcranот..... | 23 |
| | Аларм за врата..... | 24 |
| | Забрана за внесување податоци..... | 24 |
| | Јазик..... | 24 |
| | Информации за уредот..... | 25 |
| | Софтвер..... | 25 |
| | Потсетник..... | 25 |
| | Демо-режим..... | 25 |
| | Ресетирање до фабрички поставки..... | 26 |
| | Известувања..... | 27 |
| 7.3 | Преглед на предупредувањата..... | 27 |
| 7.3.1 | Затворање на предупредувањата..... | 27 |
| 7.3.2 | Преглед на потсетниците..... | 28 |
| 7.3.3 | Затворање на потсетниците..... | 28 |
| 8 | Опрема..... | 29 |
| 8.1 | Полици на вратата..... | 29 |
| 8.2 | Полици..... | 32 |
| 8.3 | Делива полица..... | 32 |
| 8.4 | VarioSafe * | 32 |
| 8.5 | InfinitySpring* | 35 |
| 8.6 | Место за плоча за печење..... | 35 |
| 8.7 | Променлива полица за шишиња..... | 35 |
| 8.8 | Фиоки..... | 36 |
| 8.9 | Капак на Fruit & Vegetable-преграда..... | 37 |
| 8.10 | HydroBreeze..... | 38 |
| 8.11 | Стаклени плочи..... | 39 |
| 8.12 | IceMaker* | 39 |
| 8.13 | VarioSpace..... | 40 |
| 8.14 | Сад за путер..... | 40 |
| 8.15 | Полица за јајца..... | 40 |
| 8.16 | Држач за шишиња..... | 40 |
| 8.17 | FlexSystem..... | 41 |
| 8.18 | Патрон за ладење..... | 41 |
| 8.19 | Фиока за коцки мраз со капак*..... | 41 |
| 8.20 | Флексибилен разделник на фиоката за мраз*.... | 42 |
| 8.21 | FlexCube..... | 42 |
| 9 | Одржување..... | 43 |
| 9.1 | Филтер со активен јаглен FreshAir..... | 43 |
| 9.2 | Резервоар за вода* | 43 |
| 9.3 | Филтер за вода* | 44 |
| 9.4 | Расклопување / монтирање на лизгачките системи..... | 44 |

* Во зависност од моделот и опремата

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 9.5 | Отстранување / поставување на променливата полица за шишиња..... | 45 |
| 9.6 | Капак на Fruit & Vegetable-преграда..... | 45 |
| 9.7 | Одмрзнување на уредот..... | 46 |
| 9.8 | Чистење на уредот..... | 46 |
| 10 | Помош за корисници..... | 48 |
| 10.1 | Технички податоци..... | 48 |
| 10.2 | Бучава при работа..... | 48 |
| 10.3 | Техничка пречка..... | 49 |
| 10.4 | Корисничка служба..... | 50 |
| 10.5 | Табличка со податоци..... | 51 |
| 11 | Отстранување од употреба..... | 51 |
| 12 | Фрлање..... | 51 |
| 12.1 | Подготовка на уредот за фрлање..... | 51 |
| 12.2 | Соодветно фрлање на уредот..... | 51 |

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

| Симбол | Објаснување |
|--|---|
|  | Прочитајте го прирачникот За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник. |
|  | Дополнителни информации на интернет Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:  |
| | Фиг. Пример за приказ |
|  | Проверка на уредот Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. |
|  | Разлики Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со свездичка (*). |
|  | Инструкции и резултати од ракувањето Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷. |
|  | Видеа На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите. |

Лиценци за слободен софтвер:

Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за користените лиценци за слободен софтвер можете да

ги погледнете овде: home.liebherr.com/open-source-licences

Овој прирачник за употреба важи за:

| | |
|-----------|------|
| ICB(N)..i | 51.. |
| ICBNbsci | 51.. |

Забелешка

Ако вашиот уред содржи N во ознаката, тогаш станува збор за уред со NoFrost.*

1 Општи безбедносни инструкции

Внимателно чувајте го прирачникот за употреба за да може да ви биде достапен во секое време.

Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за употреба.

Внимателно прочитајте го прирачникот пред употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.

Опасности за корисникот:

- Уредот може да го користат деца и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или помалку искуство и знаење, ако се надгледувани или обучени за безбедна употреба на уредот и ако ги разбираат опасностите што може да произлезат.
Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат или одржуваат уредот без надзор. Децата од 3 - 8 години смеат да го полнат и празнат уредот. Децата под 3 години треба да ги чувате подалеку од уредот, ако не ги надгледувате постојано.
- Мора лесно да се пристапува до штекерот за да може веднаш да се исклучи уредот од струја при итни случаи. Мора да се наоѓа настрана од задниот дел на уредот.
- Кога го исклучувате уредот од струја, фатете го приклучокот. Не влечете го кабелот.
- Во случај на дефект, извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.
- Не оштетувајте го кабелот за струја. Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.

Општи безбедносни инструкции

- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- Вградете, приклучете и фрлете го уредот според инструкциите во прирачникот.
- Користете го уредот само кога е вграден.
- Произведувачот не сноси одговорност за оштетувања предизвикани од погрешно поставен фиксен приклучок за вода.

Опасност од пожар:

- Разладното средство (податоци на соодветната табличка) е еколошко, но запаливо. Истеченото разладно средство може да се запали.
 - Не оштетувајте ги цревата за разладно средство.
 - Не поставувајте извори на запалување во внатрешниот простор на уредот.
 - Не користете електрични апарати во внатрешниот простор на уредот (на пр., уреди за чистење со пареа, уреди за греене, апарат за сладолед итн.).
 - Ако истече разладно средство: Не поставувајте отворен оган или извори на запалување во близина на местото каде што истекува. Добро проветрете ја просторијата. Известете ја корисничката служба.
- Не чувајте во уредот експлозивни материјали или спреови со запалива содржина, како на пр., бутан, пропан, пентан итн. Таквите спреови може да се препознаат по отпечатените податоци за содржината или по симболот со пламен. Гасовите што истекуваат може да се запалат од електрични делови.
- Запалените свеќи, сијалиците и другите предмети со отворен пламен чувајте ги подалеку за да не го запалат уредот.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.

Опасност од паѓање и навалување:

- Не користете ги држачите, фиоките, вратите итн. за качување или потпирање. Ова особено важи за децата.

Опасност од труење од храна:

- Не консумирајте ги предолго чуваните прехранбени производи.

Опасност од смрзнатини, отрпнатост и болки:

- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или ладни/замрзнати производи или преземете заштитни мерки, на пр., носете ракавици.

Опасност од повреди и оштетување:

- Жешката пареа може да предизвика повреди. Не користете електрични уреди за греене или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

Опасност од гмечење:

- Не фаќајте ги шарките при отворање и затворање на вратата. Може да си ги згмечите прстите.

Симболи на уредот:



Симболот може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта. Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност.



Симболот се наоѓа на компресорот и означува опасност од запаливи материи. Не отстранувајте ја ознаката.



Оваа или слична ознака се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или кукиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте ја ознаката.

Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја:

| | | |
|--|----------------|---|
| | ОПАСНОСТ | означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди. |
| | ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди. |
| | ВНИМАТЕЛНО | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди. |
| | ВНИМАНИЕ | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета. |

Забелешка | означува корисни забелешки и совети.

2 Краток преглед на уредот


2.1 Испорачана опрема

Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламираја, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Вграден уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервисна брошура

2.2 Преглед на уредот и опремата



Фиг. 1 Пример за приказ

Опсег на температура

- | | |
|-------------------|------------------------|
| (A) Дел за ладење | (C) Дел за замрзнување |
| (B) BioFresh | (D) Најладна зона |

Опрема

- | | |
|---|--|
| (1) Контролни елементи | (12) Fruit & Vegetable-Safe |
| (2) Вентилатор со филтер со активен јаглен FreshAir | (13) Отвор за празнење |
| (3) Сув заден сид | (14) Meat & Diary-Safe или Fish & Seafood-Safe |
| (4) Делива полица | (15) Фиока за замрзнување |
| (5) Полица | (16) IceMaker* |

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| (6) InfinitySpring* | (17) VarioSpace |
| (7) VarioSafe* | (18) Полица за замрзнување |
| (8) Место за плоча за печење | (19) Табличка со податоци |
| (9) Променлива полица за шишиња | (20) Полици на вратата |
| (10) HydroBreeze | (21) Држач за шишиња |
| (11) Капак на Fruit & Vegetable-Safe | (22) VarioBox |

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (17) VarioSpace | (18) Полица за замрзнување |
| (19) Табличка со податоци | (20) Полици на вратата |
| (21) Држач за шишиња | (22) VarioBox |

Забелешка

► Преградите, фиоките и кошниците при испорака се поставени за да овозможат оптимална енергетска ефикасност. Измените на редоследот во зададените можности за лизгање од, на пр., преградите во делот за ладење, не влијаат врз потрошувачката на енергија.

2.3 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот ладилник со замрзнувач.

Ако уредот ја содржи опцијата SmartDevice или е подготвен за неа, можете брзо и едноставно да го поврзате на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред со опција Уредот ја поддржува функцијата SmartDevice. За да можете да го поврзате уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.



Дополнителни информации за SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Преземање апликацијата SmartDevice:



Откако ќе ја инсталирате и конфигурирате апликацијата SmartDevice, преку апликацијата SmartDevice и функцијата за WLAN (погледни WLAN) можете да го поврзате уредот на WLAN-мрежата.

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.

2.4 Поле на примена на уредот

Соодветна употреба

Уредот е исклучиво наменет за ладење прехранбени производи во домаќинството. Под тоа се подразбира, на пр., употребата

- во кујни за вработени, локали за спиење со појадок,

Функционалност на еcranот Touch & Swipe

- за гости во селски куќи, хотели, мотели и други угостителски објекти,
- при кетеринг и слични услуги во трговија на големо.

Сите други типови употреба не се дозволени.

Предвидлива погрешна употреба

Следните примени се исклучиво забранети:

- складирање и ладење лекови, крвна плазма, лабораториски препарати или слични медицински материјали и производи што подлежат на регулативата за 2007/47/EZ
- примена на места со опасност од експлозија

Несоодветна употреба на уредот може да ја оштети или уништи складираната роба.

Климатски класи

Уредот е наменет за употреба при ограничена амбиентална температура, во зависност од климатската класа. Соодветната климатска класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.

Забелешка

► За да се овозможи беспрекорна работа, придржувајте се до зададената амбиентална температура.

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Климатска класа | за амбиентална температура од |
| SN | 10 °C до 32 °C |
| N | 16 °C до 32 °C |
| ST | 16 °C до 38 °C |
| T | 16 °C до 43 °C |
| SN-ST | 10 °C до 38 °C |
| SN-T | 10 °C до 43 °C |

2.5 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Кога е вграден, уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EU.

За пазарот во ГБ: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: www.Liebherr.com

Фиоката BioFresh ги исполнува условите за преграда за разладување според DIN EN 62552:2020.

2.6 SVHC-материјали според регулативата REACH

На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH: <https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html>

2.7 EPREL-база на податоци

Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

2.8 Резервни делови





Достапноста на резервните делови за функционалните делови и деловите од опремата што може да се складираат изнесува 15 години.

3 Функционалност на еcranот Touch & Swipe

Уредот можете да го користите преку еcranот Touch & Swipe (понатаму именуван „екран“) можете да ги избираате функциите на уредот со допир или со лизгање. Ако не вршите никакво дејство на еcranот 10 секунди, приказот се враќа на надреденото мени или директно на приказот за статус.

3.1 Навигација и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со еcranот. Следната табела ги објаснува симболите.

| Симбол | Опис |
|--|--|
|  | Допрете го еcranот кратко: Активирање/деактивирање на функцијата. Потврдете го изборот. Отворете го подменито. |
|  | Допрете и држете го еcranот определено време (на пр. 3 секунди): Активирајте/деактивирајте функцијата или вредноста. |
|  | Лизгајте надесно или налево: Движете се низ менито. |
|  | Кратко допрете го симболот за напред: Враќа едно ниво од менито напред. |
|  | Допрете го симболот за напред 3 секунди: Враќа на приказот за статус. |

| Симбол | Опис |
|---|---|
| | Стрелка со час: Трае повеќе од 10 секунди, додека се појави следниот приказ на екранот. |
| | Стрелка со внесено време: Зададеното време трае, додека се појави следниот приказ на екранот. |
| | Симбол „Отворање на менито за поставки“: Одете до менито за поставки и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во менито за поставки. (погледни 3.2.1 Отворање на менито за поставки) |
| | Отворете го симболот „Напредно мени“: Одете до напредното мени и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во напредното мени. (погледни 3.2.2 Отворање на напредното мени) |
| Нема дејство во рок од 10 секунди | Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на надреденото мени или директно на приказот за статус. |
| Отворање и повторно затворање на вратата. | Ако ја отворите и веднаш ја затворите вратата, екранот се враќа директно на приказот за статус. |


Забелешка: Сликите со екраните се претставени со англиски термини.

3.2 Менија

Функциите на уредот се распределени на повеќе менија:

| Мени | Опис |
|------------------|--|
| Главно мени | Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени. Оттука можете да одите до најважните функции на уредот, до менито за поставки и до напредното мени. |
| | Менито за поставки содржи дополнителни функции за поставување на уредот. |
| Мени за поставки | |
| Напредно мени | Напредното мени содржи специјални функции за поставување на уредот. Пристапот до напредното мени е заштитен со кодот 151 . |


3.2.1 Отворање на менито за поставки




Фиг. 2 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Менито за поставки е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

3.2.2 Отворање на напредното мени



Фиг. 3



Фиг. 4 Слика за пример, пристап со кодот **151**

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Напредното мени е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

3.3 Режим на мирување

Ако не го допрете екранот 1 минута, преминува во режим на мирување. Приказот се затемнува при режим на мирување.

3.3.1 Завршување на режимот на мирување

- Кратко допрете го екранот со прстите.
- Режимот на мирување е завршен.

4 Пуштање во употреба

4.1 Вклучување на уредот (прва употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:


- Уредот е вграден и поврзан според прирачникот за употреба.

Складирање

- Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.
- Сите реклами материјали од фиоките се извадени.
- Функционалноста на екранот Touch & Swipe е позната. (погледни 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

Вклучете го уредот преку екранот Touch & Swipe:

- Ако екранот се наоѓа во режим на мирување: Допрете го екранот кратко.
- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.



Фиг. 5 Пример за приказ

- Се појавува приказот за статус.
- Уредот лади на фабрички поставената температура.
- Уредот стартира во демо-режим (се појавува приказот за статус со DEMO): Ако уредот стартира во демо-режим, можете да го исклучите демо-режимот во следните 5 минути. (погледни Демо-режим)

Дополнителни информации:

- Вклучете ја функцијата InfinitySpring. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата InfinitySpring*) *
- Вклучете ја функцијата IceMaker. (погледни 4.3 Вклучување на функцијата IceMaker*) *
- Вклучете ја функцијата HydroBreeze. (погледни 4.4 Вклучување на функцијата HydroBreeze)
- Вклучете ја функцијата SmartDevice. (погледни 2.3 SmartDevice) и (погледни WLAN)

Забелешка

Произведувачот препорачува:

- Поставување прехранбени производи: почекајте околу 6 часа, додека се постигне поставената температура.
- **Замрзнете ги производите** на -18 °C или поладно.
- Следете ги инструкциите за складирање. (погледни 5.1 Инструкции за складирање)

Забелешка

Можете да набавите дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Вклучување на функцијата InfinitySpring*

Ако вашиот уред ја содржи функцијата InfinitySpring, пред **првата употреба** морате да го извадите воздухот од системот за вода за InfinitySpring и да го исчистите InfinitySpring.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Приклучокот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.
- Резервоарот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.
- Филтерот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.*
- Уредот е вграден и поврзан целосно.

4.2.1 Отстранете го воздухот од системот за вода

- Отворете ја вратата на уредот.
- Притиснете ја чашата за пиење на долнот дел од диспензерот InfinitySpring.
- Горниот дел се движи кон надвор и во чашата струи воздух или тече вода.
- Продолжете со процесот додека во чашата тече рамномерен млаз вода.
- Воздухот од системот за вода е отстранет.

4.2.2 Чистење на InfinitySpring

(погледни 9.8.4 Чистење на InfinitySpring *)

4.3 Вклучување на функцијата IceMaker*

Ако уредот содржи IceMaker, морате **да го исчистите** IceMaker пред првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Приклучокот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.
- Уредот е вграден и поврзан целосно.
- Искристете го IceMaker. (погледни 9.8.6 Чистење на IceMaker*)

4.4 Вклучување на функцијата HydroBreeze

Ако уредот содржи HydroBreeze, морате **да го исчистите** HydroBreeze пред првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот е вграден и поврзан целосно.
- Искристете го HydroBreeze. (погледни 9.8.5 Чистење на HydroBreeze)
- Наполнете го резервоарот за вода. (погледни 8.10.1 Полнење на резервоарот за вода)
- Активирајте HydroBreeze. (погледни HydroBreeze)

5 Складирање

5.1 Инструкции за складирање

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар од електрични уреди!

Ако користите електрични уреди во делот за прехранбени производи на вашиот уред, може да дојде до пожар.

- Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од произведувачот.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Отворите за воздух на вентилаторот треба да бидат отворени.*
- Во делот за замрзнување: Добро спакувајте ги прехранбените производи.
- Прехранбените производи, што лесно примаат или испуштаат мирис или вкус, ставете ги во затворени садови или покријте ги.
- Ставете го свежото месо или свежата риба во чисти, затворени садови. Со тоа месото или рибата нема да ги допираат другите или да капат врз другите прехранбени производи.
- Чувайте ги течностите во затворени садови.
- Прехранбените производи треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркулира слободно.
- Чувайте ги прехранбените производи како што е наведено на пакувањето.
- Внимавајте на рокот на траење назначен на пакувањето.

Забелешка

Ако не ги следите овие инструкции, прехранбените производи може да се расипат.

5.2 Дел за ладење

Во уредот се создаваат различни температурни зони поради циркулацијата на воздухот. Различните температурни зони можете да ги погледнете во прегледот за уредот и опремата. (погледни 2.2 Преглед на уредот и опремата)

5.2.1 Подредување на прехранбените производи

- Горен дел и врата: Чувайте путер, сирење, конзерви и туби.
- Најладна температурна зона: Чувайте лесно расипливи прехранбени производи, како на пример, готови јадења.

5.3 BioFresh

BioFresh овозможува подолго чување на некои свежи производи во споредба со вообичаеното ладење.

Забелешка

Ако паднат температурите под 0 °C, прехранбените производи може да замрзнат.

- Зеленчуците чувствителни на ладно, како краставица, модар патлиџан, тиквички и јужните овошја чувајте ги во делот за ладење.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

При ова се поставува клима за складирање близку до 0 °C. Капакот од фиоката овозможува постојано стабилна влажност на воздухот. Оваа клима за складирање е соодветна за чување неспакувани прехранбени производи што содржат многу влага (на пр., салата, зеленчук, овошје).

Влажноста на воздухот во фиоката зависи од влажноста што ја содржат поставените производи и од тоа колку често се отвора вратата. Можете да ја регулирате влажноста на воздухот.

Подредување на прехранбените производи

- Чувайте непакувани овошје и зеленчук.
Ако влажноста на воздухот е превисока:
► Регулирање на влажноста на воздухот.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

При ова се поставува клима за складирање близку до 0 °C. Оваа клима за складирање е соодветна за чувствителни прехранбени производи (на пр., млечни производи, месо, риба, колбаси).*

При ова се поставува клима за складирање близку до 0 °C. Оваа клима за складирање е соодветна за чувствителни прехранбени производи (на пр., млечни производи, месо, колбаси).*

Подредување на прехранбените производи

- Чувайте суви и спакувани прехранбени производи.

5.3.3 Fish & Seafood-Safe

-2°C | 0°C | 0°C | -2°C | -2°C | -2°C

При ова се поставува клима за складирање од -2 °C и 0 °C. Оваа клима за складирање е соодветна за суви и спакувани прехранбени производи (на пр., млечни производи, месо, риба, морски плодови, колбаси).

Фиоката содржи сад Fish & Seafood, којшто можете да ги вметнете или да го извадите.


Можете да ја поставите температурата преку екранот Touch & Swipe. Распределбата на различни температурни зони може да се изврши само кога е поставен садот Fish & Seafood. (погледни Поставување температура во делот за ладење)

Можни се следните температурни комбинации:



Фиг. 6

Подредување на прехранбените производи



Фиг. 7

- За оптимално ладење: Поставете го садот Fish & Seafood како што е прикажано на сликата (погледни Fig. 7).
- Температурна зона -2 °C: Чувайте свежи морски плодови или риба.
- Температурна зона 0 °C: Чувайте млечни производи или спакувано месо.

Забелешка

Најдобрата потрошувачка на енергија ќе ја постигнете при температурната комбинација 0 °C / 0 °C.

При температурната комбинација -2 °C / 0 °C и -2 °C / -2 °C постепено се зголемува потрошувачката на енергија.

5.4 Дел за замрзнување

Тука се постигнува сува клима за мрзнење при -18 °C. Климатата е соодветна за чување замрзнатата храна и производи повеќе месеци, за подготовкa на коцки мраз или за замрзнување свежи прехранбени производи.

Складирање

5.4.1 Замрзнување прехранбени производи

Количина за замрзнување

Можете да замрзнете онолку свежи прехранбени производи во рок од 24 часа, колку што пишува на табличката со податоци (погледни 10.5 Табличка со податоци) под „Способност за замрзнување ... kg/24h“.

За да замрзнат брзо и целосно прехранбените производи, внимавајте на следните количини по пакување:

- Овошје и зеленчук до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost

Во зависност од количината, можете да ја вклучите функцијата SuperFrost пред замрзнување за да се постигне ниска температура. (погледни SuperFrost)

Уреди без NoFrost:*

- Активирајте ја функцијата SuperFrost ако количината за замрзнување е поголема од околу 1 kg.*

Уреди со NoFrost:*

- Активирајте ја функцијата SuperFrost ако количината за замрзнување е поголема од околу 2 kg.*

Интервалот за функцијата SuperFrost зависи од количината за замрзнување:

| Количина за замрзнување | Интервал за активирање на функцијата SuperFrost |
|------------------------------------|---|
| помала количина за замрзнување | Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 6 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, поставете ги прехранбените производи. |
| максимална количина за замрзнување | Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 24 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, поставете ги прехранбените производи. |

Подредување на прехранбените производи



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради скршено стакло!

Шишињата и лименките со пијалаци може да пукнат при мрзнење. Ова особено важи за газираните пијалаци.

- Замрзнувајте шишиња и лименки само ако сте ја активирале функцијата BottleTimer во апликацијата SmartDevice.

| Количина за замрзнување | Подредување на прехранбените производи |
|------------------------------------|---|
| помала количина за замрзнување | Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки. По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, близку до сидот. |
| максимална количина за замрзнување | Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки. По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, близку до сидот. |

5.4.2 Одмрзнување прехранбени производи



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
- Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.

Можете да ги одмрзнувате прехранбените производи на различни начини:

- во делот за ладење
- во микробранова печка
- во перна/перна со топол воздух
- при собна температура
- Извадете само онолку прехранбени производи колку што ви се потребни.

5.4.3 Полица за замрзнување

Со полицата за замрзнување можете да замрзнувате зрнести плодови, зелени растенија, зеленчук и други мали производи, без да се замрзнат заедно. Замрзнатите производи за зачувуваат својата форма подолго и може полесно да се распределат по порции.

Во полицата за замрзнување може да се постават и патрони за ладење.

- Непакуваните прехранбени производи распределете ги на полицата за замрзнување.

5.5 Времиња на складирање

Зададените времиња на складирање се препорачани вредности.

За прехранбените производи со рок на траење важи датумот што е назначен на пакувањето.

5.5.1 Дел за ладење

Важи рокот на траење назначен на пакувањето.

5.5.2 BioFresh

Препорачани вредности за времето на чување во Meat & Dairy-Safe

| | | |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Путер | при 1 °C | до 90 дена |
| Кашкавал | при 1 °C | до 110 дена |
| Млеко | при 1 °C | до 12 дена |
| Колбас, сувомесни производи | при 1 °C | до 8 дена |
| Пилешко | при 1 °C | до 6 дена |
| Свинско месо | при 1 °C | до 6 дена |
| Телешко месо | при 1 °C | до 6 дена |
| Дивеч | при 1 °C | до 6 дена |

Забелешка

- Имајте предвид дека прехранбените производи богати со протеини се расипуваат побрзо. Поточно, школките и раковите се расипуваат побрзо од риба, а рибата побрзо од месо.

Препорачани вредности за времето на чување во Fruit & Vegetable-Safe

Зеленчук, салата

| Препорачани вредности за времето на чување во Fruit & Vegetable-Safe | | |
|--|----------|-------------|
| Артичоки | при 1 °C | до 14 дена |
| Целер | при 1 °C | до 28 дена |
| Карфиол | при 1 °C | до 21 дена |
| Брокула | при 1 °C | до 13 дена |
| Цикорија | при 1 °C | до 27 дена |
| Мотовилка | при 1 °C | до 19 дена |
| Грашок | при 1 °C | до 14 дена |
| Кељ | при 1 °C | до 14 дена |
| Моркови | при 1 °C | до 80 дена |
| Лук | при 1 °C | до 160 дена |
| Келераба | при 1 °C | до 14 дена |
| Марула | при 1 °C | до 13 дена |
| Зелени растенија | при 1 °C | до 13 дена |
| Праз | при 1 °C | до 29 дена |
| Печурки | при 1 °C | до 7 дена |
| Ротквичка | при 1 °C | до 10 дена |
| Прокељ | при 1 °C | до 20 дена |
| Аспарагус | при 1 °C | до 18 дена |
| Спанаќ | при 1 °C | до 13 дена |
| Савоја | при 1 °C | до 20 дена |
| Овошје | | |
| Кајсии | при 1 °C | до 13 дена |
| Јаболка | при 1 °C | до 80 дена |
| Крушки | при 1 °C | до 55 дена |
| Капини | при 1 °C | до 3 дена |
| Урми | при 1 °C | до 180 дена |
| Јагода | при 1 °C | до 7 дена |
| Смокви | при 1 °C | до 7 дена |
| Боровинки | при 1 °C | до 9 дена |
| Малини | при 1 °C | до 3 дена |
| Рибизли | при 1 °C | до 7 дена |
| Цреши | при 1 °C | до 14 дена |
| Киви | при 1 °C | до 80 дена |
| Праски | при 1 °C | до 13 дена |
| Сливи | при 1 °C | до 20 дена |
| Брусница | при 1 °C | до 60 дена |
| Рабарбара | при 1 °C | до 13 дена |
| Огрозд | при 1 °C | до 13 дена |
| Грозје | при 1 °C | до 29 дена |

| Препорачани вредности за времето на чување во Fish & Seafood-Safe* | | |
|--|-----------|-----------|
| Суши | при -2 °C | до 4 дена |
| Риба | при -2 °C | до 4 дена |

5.5.3 Дел за замрзнување

| Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи | | |
|--|------------|----------------|
| Сладолед | при -18 °C | 2 до 6 месеци |
| Колбас, шунка | при -18 °C | 2 до 3 месеци |
| Леб, печива | при -18 °C | 2 до 6 месеци |
| Дивеч, свинско | при -18 °C | 6 до 9 месеци |
| Риба, крупна | при -18 °C | 2 до 6 месеци |
| Риба, ситна | при -18 °C | 6 до 8 месеци |
| Сирење | при -18 °C | 2 до 6 месеци |
| Пилешко, телешко | при -18 °C | 6 до 12 месеци |
| Зеленчук, овошје | при -18 °C | 6 до 12 месеци |

6 Заштеда на енергија

- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривајте ги отворите и решетките за воздух.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.
- Не вградувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греене.
- Ако го вградите уредот директно до перна, потрошувачката на енергија може малку да се зголеми. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на перната.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр., амбиенталната температура (погледни 2.4. Поле на примена на уредот) . При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.
- Подредете ги прехранбените производи: home.liebherr.com/food.
- Чувајте ги сите прехранбени производи затворени и добро покриени. Се спречува создавање мраз.
- Чувајте ги прехранбените производи надвор што е можно пократко за да не се загреат премногу.
- Поставување топла храна: прво треба да ја достигне собната температура.
- Одмрзнете ја замрзнатата храна во просторот за ладење.
- Ако во уредот има дебел слој мраз: Одмрзнете го уредот.*
- Користете ја функцијата HolidayMode (погледни HolidayMode) ако сте подолго време отсутни од дома.

| Препорачани вредности за времето на чување во Fish & Seafood-Safe* | | |
|--|-----------|-----------|
| Морски плодови | | |
| Краби | при -2 °C | до 4 дена |
| Школки | при -2 °C | до 6 дена |

7 Ракување


7.1 Елементи за контрола и прикажување

7.1.1 Приказ на статусот



Фиг. 8 Екранот за статус ја прикажува тековната температура.*

- (1) Приказ на температурата за делот за ладење
(2) Приказ на температура BioFresh (Fish & Seafood-преграда)
(3) Приказ на температурата на делот за замрзнување



Фиг. 9 Екранот за статус ја прикажува тековната температура.*

(1) Приказ на температурата за делот за ладење
(2) Приказ на температура BioFresh
(3) Приказ на температурата на делот за замрзнување

Приказот за статус претставува приказ за излез и ја прикажува тековната температура. Оттаму се оди до функциите и поставките.

7.1.2 Симболи

Симболите даваат информација за тековната состојба на уредот.

| Симбол | Состојба на уредот |
|--------|--|
| | Standby Уредот или температурната зона се исклучени. |
| | Број што пулсира Уредот работи. Температурата пулсира додека се појави поставената вредност. |
| | Симбол што пулсира Уредот работи. Поставките се извршени. |

7.2 Функции на уредот

7.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на еcranот. (погледни 3 Функционалност на еcranот Touch & Swipe)
- Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред.



Исклучување и вклучување на уредот


Со оваа функција го исклучувате и вклучувате целиот уред.

Исклучување на уредот


Кога го исклучувате уредот се зачувуваат претходните поставки.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Упатствата за ракување (погледни 11 Отстранување од употреба) се извршени.



Фиг. 10




Фиг. 11

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Уредот е исклучен.
- Симболот за мирување се појавува на еcranот.
- Еcranот станува црн.

Вклучување на уредот

Ако еcranот се наоѓа во режим на мирување:

- Допрете го еcranот кратко.



Фиг. 12 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

Ако уредот се стартува во демо-режимот:

- Исклучување на демо-режимот. (погледни Исклучување на демо-режимот)
- Уредот е вклучен.
- Претходните поставки се вратени.
- Уредот лади до поставената температура.



Исклучување и вклучување температурна зона

Можете да исклучувате поединечни температурни зони во уредот.


Употреба:

- Одмрзнување*

Исклучување на делот за ладење

Проверете дали се исполнети следните услови:


- Делот за ладење и испразнет.
- Резервоарот за вода InfinitySpring е испразнет.*



Фиг. 13 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Делот за ладење е исклучен.

Вклучување на делот за ладење



Фиг. 14 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Делот за ладење е вклучен.
- Уредот лади до последната поставена температура.



Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врската со WLAN-мрежата.

Дополнителни информации за SmartDevice: (погледни 2.3 SmartDevice)

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.


Воспоставување WLAN-врска за првпат

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Апликацијата SmartDevice е инсталрирана (погледнете apps.home.liebherr.com).
- Регистрирањето во апликацијата SmartDevice е завршено.



Фиг. 15




Фиг. 16

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Врската е воспоставена.

Прекинување WLAN-врска



Фиг. 17



Фиг. 18


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Врската е прекината.

Ресетирање на WLAN-врската



Фиг. 19

Ракување




Фиг. 20

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ WLAN-врската и другите WLAN-поставки се ресетирани до фабрички поставки.

Прикажување на информациите за WLAN-врската



Фиг. 21



Фиг. 22

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

5 °C Температура

Со оваа функција се поставува температурата.


Температурата зависи од следните фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температурата
- типот, температурата и количината на прехранбените производи

| Температурна зона | Фабрички поставена температура | Препорачани поставки |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| 5 °C Дел за ладење | 5 °C | 4 °C |

| Температурна зона | Фабрички поставена температура | Препорачани поставки |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| -18 °C Дел за замрзнување | -18 °C | -18 °C |
| 0 °C BioFresh* | 0 °C | B-Value (погледни BioFresh B-Value) |
| Преграда Fruit & Vegetable* | | |
| Преграда Meat & Dairy* | | |
| -210 °C Преграда Fish & Seafood* | -2 °C 0 °C* | (погледни 5.3.3 Fish & Seafood-Safe *) * |


Поставување температура во делот за ладење



Фиг. 23 Пример за приказ

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Температурата е поставена.

Поставување температура во делот за замрзнување




Фиг. 24

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Температурата е поставена.

Поставете ја температурата во BioFresh

Температурата се поставува преку **BioFresh B-Value**. (погледни BioFresh B-Value)

Поставување на температурата во преградата Fish & Seafood*



Фиг. 25 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурата е поставена.




Единица мерка за температура

Со оваа функција се поставува температурната единица. Можете да поставите степени целзиусови или степени фаренхайтови како температурна единица.

Поставување на единицата мерка за температура



Фиг. 26



Фиг. 28 Пример за приказ: Смени од степен целзиусов во степен фаренхайтов.


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурната единица е поставена.

B5 BioFresh B-Value


Со оваа функција се поставува BioFresh B-Value. Со BioFresh B-Value можете BioFresh да ја топлите или ладите постепено, ако е потребно да се зголемува или намалува амбиенталната температура. BioFresh B-Value е поставена фабрички на вредноста B5. Ако ја менувате B-Value, внимавајте на следната табела:

| Вредност | Опис |
|----------|---|
| B1-B4 | Температурата може да падне под 0 °C, поради што храната може малку да замрзне. |
| B5 | стандартно поставена температура |
| B9 | највисока температура |

Поставување на BioFresh B-Value



Фиг. 29



Фиг. 31 Пример за приказ: Сменете од B5 во B6.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- BioFresh B-Value е поставена.
- Екранот за статус ја прикажува потребната температура.*

D1 D-Value

D-Value е стандардно поставена за вашиот уред и не смее да се менува.

SuperCool


Со оваа функција го активирате и деактивирате SuperCool. Ако ја активирате функцијата SuperCool, уредот ја зголемува моќноста за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури. Можете да ја активирате функцијата SuperCool ако сакате брзо да изладите големи количини прехранбени производи.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. При тоа звуките што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Активирање на функцијата SuperCool


Време за активирање на функцијата:

- Ако сакате да чувате свежи прехранбени производи во делот за ладење: Активирајте ја функцијата при поставување на прехранбените производи.



Фиг. 32

Ракување



Фиг. 33


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- ▶ Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- ▶ Функцијата SuperCool е активирана.
- ▶ Екранот за температура станува син.

Деактивирање на функцијата SuperCool

Функцијата SuperCool се исклучува автоматски после 18 часа. Можете да ја исклучите функцијата SuperCool рачно во секое време:



Фиг. 34



Фиг. 35

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- ▶ Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.
- ▶ SuperCool е исклучена.
- ▶ Уредот продолжува да работи во нормален режим.
- ▶ Уредот лади на претходно поставената температура.



VarioTemp*

Со оваа функција можете да го користите делот за замрзнување како дополнителна зона за ладење. Можете да ја приспособите температурата од -2 °C бис 14 °C. Кога ќе ја активирате оваа функција, може да настане бучава. Но уредот и понатаму може да функционира.

За складирање прехранбени производи во делот за замрзнување при активна функција VarioTemp, Liebherr препорачува:

| Опсег на температура | Прехранбени производи |
|----------------------|---|
| 4 °C до 9 °C | веке подготвени јадења, сирење, конзерви |
| 0 °C | пакувано овошје и зеленчук |
| -2 °C | свежа риба и морски плодови |
| 10 °C до 14 °C | прехранбени производи чувствителни на ладно, на пр. сладок компир, тиква или јужно овошје, како и прехранбени производи или пијалаци што не се консумираат премногу ладни |

Активирање на функцијата VarioTemp

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е исчистен. (погледни 9.8.6 Чистење на IceMaker*) *




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- ▶ Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
- ▶ Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.



Фиг. 36



Фиг. 37

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Функцијата VarioTemp е активирана.
- ▶ IceMaker е исклучена.*
- ▶ VarioTemp се поставува на претходно дефинираната вредност.
- ▶ Откако ќе се достигне поставената температура, се појавува на приказот за статус.

Менување на функцијата VarioTemp

Проверете дали се исполнети следните услови:


- VarioTemp е активиран. (погледни Активирање на функцијата VarioTemp)




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- ▶ Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
- ▶ Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.



Фиг. 38 Пример за приказ: Изменете ја VarioTemp од 12 °C на 5 °C за комбинација од ладилник и замрзнувач со BioFresh.*




Фиг. 39 Пример за приказ: Изменете ја VarioTemp од 12 °C на 5 °C за комбинација од ладилник и замрзнувач со Fish & Seafood-Safe.*

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- VarioTemp е изменет.
- Отако ќе се достигне новата температура, се појавува на приказот за статус.

Деактивирање на функцијата VarioTemp



Фиг. 40



Фиг. 41

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- VarioTemp е исклучена.
- Делот за замрзнување се лади до претходно поставената температура.

* SuperFrost

Со оваа функција го активирате и деактивирате SuperFrost. Ако активирате SuperFrost, уредот ја зголемува моќноста за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури за замрзнување.

Употреба:

- Брзо и целосно замрзнување на прехранбените производи. Со тоа се задржуваат хранливата вредност, изгледот и вкусот на прехранбените производи.
- Се зачува поголема моќност за замрзнување на складираните производи пред да се одмрзне уредот.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. При тоа звуките што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Активирање на функцијата SuperFrost

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Се земаат предвид количината за замрзнување и времето за активирање на функцијата SuperFrost. (погледни Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost)
- VarioTemp е исклучена. (погледни VarioTemp*) *



Фиг. 42



Фиг. 43

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-ИЛИ-

- Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- Функцијата SuperFrost е активирана.
- Екранот за температура станува син.

Деактивирање на функцијата SuperFrost

Функцијата SuperFrost се деактивира автоматски после 56 до 72 часа, во зависност од количината на поставените прехранбени производи. Можете да ја исклучите функцијата SuperFrost рачно во секое време:



Фиг. 44



Фиг. 45

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-ИЛИ-

- Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.
- SuperFrost е исклучена.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.
- Уредот лади на претходно поставената температура.




Стартување на циклусот на одмрзнување*

Со оваа функција се стартува автоматскиот циклус за одмрзнување рачно ако циклусот за одмрзнување не се стартува автоматски при случај на дефект.


Оваа функција важи за уредите со NoFrost.*

Ракување

Стартување на циклусот за одмрзнување



Фиг. 46




Фиг. 47

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Циклусот за одмрзнување е започнат: Симболот трепка додека заврши циклусот за одмрзнување автоматски.
- Ако циклусот за одмрзнување е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

Прекинување на циклусот за одмрзнување

Циклусот за одмрзнување завршува автоматски. Циклусот за одмрзнување можете да го прекинете во секое време:



Фиг. 48

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Циклусот за одмрзнување е прекинат.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.



PartyMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате PartyMode. PartyMode активира разни функции, коишто се потребни за една забава.

PartyMode ги активира следните функции:

- SuperCool (погледни SuperCool)
- SuperFrost (погледни SuperFrost)
- IceMaker со MaxIce (погледни IceMaker / MaxIce *) *

Можете сите наведени функции да ги поставите поединечно и флексибилно. Ако активирате PartyMode, се отфрлаат сите измени.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Активирање на функцијата PartyMode

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е активиран. (погледни 4.3 Вклучување на функцијата IceMaker*) *



Фиг. 49




Фиг. 50


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode и соодветните функции се активирани.
- Екранот за температура станува син.
- Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.

Деактивирање на функцијата PartyMode

Функцијата PartyMode се исклучува автоматски после 24 часа. Можете да ја исклучите функцијата PartyMode рачно во секое време:



Фиг. 51



Фиг. 52

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура: Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.



HolidayMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате HolidayMode. Ако ја активирате функцијата HolidayMode, делот за ладење се поставува на 15 °C. Со тоа заштедувате енергија при подолго отсуство и спречувате да се создадат непријатни мириси и мувла.

Состојба на уредот при активен HolidayMode

Делот за ладење лади на 15 °C.

BioFresh лади на 15 °C.


Во делот за замрзнување се задржува поставената температура.

PartyMode е исклучена.

SuperCool е исклучена.

Активирање на функцијата HolidayMode

- Целосно испразнете го делот за ладење.
- Испразнете го BioFresh целосно.




Фиг. 53



Фиг. 54

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата HolidayMode е активирана.
- Приказот на температура станува син и покажува симболот HolidayMode.

Деактивирање на функцијата HolidayMode



Фиг. 55



Фиг. 56

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- HolidayMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура.



SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговара на сертификатот STAR-K Kosher.

Состојба на уредот при активен SabbathMode

Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

Сите функции на екранот, освен **функцијата за деактивирање на SabbathMode** се блокирани.

Активните функции остануваат активни.

Екранот продолжува да свети кога ќе ја затворите вратата.

Внатрешното осветлување е исклучено.

Потсетниците не се извршуваат. Поставениот времененски интервал се зачувува.

Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.

Нема аларм за вратата.

Нема аларм за температура.

IceMaker не работи.*

Состојба на уредот при активен SabbathMode

InfinitySpring не работи.*

Циклусот на одмрзнување работи само определено време без да се земе предвид употребата на уредот.

Кога ќе снема струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски.

Состојба на уредот

Забелешка

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на www.star-k.org/appliances.

Активирање на функцијата SabbathMode




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од расипани прехранбени производи!


Ако снема струја додека е активиран SabbathMode, на приказот за статус не се појавува известување за прекинот на струја. Кога ќе дојде струја, уредот продолжува да работи во SabbathMode. Додека нема струја, прехранбените производи може да се расипат и да предизвикаат труење ако се консумираат.

Отако ќе снема струја:

- Не консумирајте ги прехранбените производи што биле смрзнати па се одмрзнале.



Фиг. 57



Фиг. 58

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата SabbathMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

Деактивирање на функцијата SabbathMode

Функцијата SabbathMode се исклучува автоматски после 80 часа. Можете да ја исклучите функцијата SabbathMode рачно во секое време:



Фиг. 59

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- SabbathMode е исклучена.

Ракување



EnergySaver

Со оваа функција го активирате и деактивирате режимот за заштеда на енергија. Ако го активирате режимот за заштеда на енергија, потрошувачката на енергија се намалува, а температурата во уредот се зголемува. Прехранбените производи остануваат свежи, но трајноста се намалува.


| Температурна зона | Препорачани поставки (погледни Поставување температура во делот за ладење) | Температура при активна функција EnergySaver |
|------------------------------|--|--|
| 5 °C Дел за ладење | 4 °C | 7 °C |
| -18 °C Дел за замрзнување | -18 °C | -16 °C |

Температури

Активирање на функцијата EnergySaver



Фиг. 60




Фиг. 61

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е активиран.

Деактивирање на функцијата EnergySaver



Фиг. 62



Фиг. 63

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е деактивиран.



HydroBreeze

Со оваа функција го активирате и деактивирате HydroBreeze. Ако ја активирате функцијата, HydroBreeze во BioFresh-Safe создава фина, ладна магла. Со тоа се подобрува трајноста на неспакуваните салати, зеленчук и овошје со повеќе влага.

Ако ја активирате функцијата, се активира и HydroBreeze на секои 90 минути кога вратата е затворена 4 секунди. Ако ја отворите вратата, се активира HydroBreeze според поставките:

| Вредност | Опис |
|---|---|
| 1 | Функцијата HydroBreeze е активна 4 секунди кога вратата е отворена. |
| 2 | Функцијата HydroBreeze е активна 6 секунди кога вратата е отворена. |
| 3 | Функцијата HydroBreeze е активна 8 секунди кога вратата е отворена. |
| д е а к т и в и р а н а (стандартни поставки) | HydroBreeze е исклучена. |

Траење на функцијата HydroBreeze при отворена врата

Активирање на функцијата HydroBreeze

Забелешка

Ако ја активирате функцијата HydroBreeze, но немате прехранбени производи во фиоката, на подот од фиоката се создава кондензат.

- Активирајте ја функцијата HydroBreeze само ако чувате прехранбени производи во фиоката.


Проверете дали се исполнети следните услови:

- HydroBreeze е исчистен. (погледни 9.8.5 Чистење на HydroBreeze)
- Резервоарот за вода е наполнет. (погледни 8.10.1 Полнење на резервоарот за вода)

Изберете вредност за траењето на HydroBreeze за да ја активирате функцијата HydroBreeze:



Фиг. 64




Фиг. 65 Пример за приказ: Активирајте ја функцијата HydroBreeze со вредноста 3.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата HydroBreeze е активирана.

Деактивирање на функцијата HydroBreeze



Фиг. 66



Фиг. 67

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- HydroBreeze е исклучена.

 **IceMaker / MaxIce ***

Со функцијата IceMaker го активирате или деактивирате создавањето коцки мраз. Со функцијата MaxIce ја зголемувате количината на коцките мраз на IceMaker. MaxIce се исклучува автоматски по 48 часа. Можете да ја исклучите функцијата MaxIce рачно во секое време: (погледни Деактивирање на функцијата MaxIce)

| | |
|---|--|
| Дополнителни информации за количината на коцките мраз: | (погледни 10.1 Технички податоци) |
| Дополнителни информации за доводот на вода за IceMaker: | (погледни Довод на вода за IceMaker *) |
| Дополнителни информации за чистењето на водовите на IceMaker: | (погледни TubeClean *) |

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Кога ќе ја активирате функцијата VarioTemp, IceMaker се деактивира автоматски. (погледни VarioTemp*) *


Активирање на функцијата IceMaker

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Доводот за вода е поставен на фиксен приклучок. Погледнете го прирачникот за монтажа.
- IceMaker е активиран. (погледни 8.12 IceMaker*)



Фиг. 68



Фиг. 69

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- IceMaker е активиран. Може да поминат 24 часа додека IceMaker ја создаде првата коцка мраз.


Активирање на функцијата IceMaker со MaxIce

Ако не сте ја активирале функцијата IceMaker, проверете дали се исполнети следните услови:

- Доводот за вода е поставен на фиксен приклучок. Погледнете го прирачникот за монтажа.
- IceMaker е активиран. (погледни 8.12 IceMaker*)



Фиг. 70




Фиг. 71

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- Функцијата IceMaker е активирана со MaxIce.


Менување меѓу IceMaker и MaxIce

Ако сте ја активирале функцијата IceMaker и би сакале да смените со MaxIce:




Фиг. 72

Ракување




Фиг. 73

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Функцијата IceMaker е активирана со MaxIce.
Ако сте ја активирале функцијата MaxIce и би сакале да смените со IceMaker:




Фиг. 74




Фиг. 75

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ IceMaker е активиран.
- ▶ MaxIce е исклучена.

Деактивирање halceMaker и MaxIce



Фиг. 76



Фиг. 77 Пример со активна функција IceMaker

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- ▶ Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.
- ▶ IceMaker се MaxIce деактивирани.
- ▶ Производството на коцки мраз е завршено.

▶ IceMaker се исклучува автоматски.

Деактивирање на функцијата MaxIce

- ▶ Активирајте IceMaker. (погледни Активирање на функцијата IceMaker)
- ▶ MaxIce е исклучена.
- ▶ Функцијата IceMaker е активирана.
- ▶ Деактивирање на IceMaker и MaxIce: (погледни Деактивирање halceMaker и MaxIce)

5

Довод на вода за IceMaker *

Со оваа функција се поставува доводот на вода. Доводот на вода ја регулира количината на водата. Можете да го измените доводот на вода, ако не одговара на притисокот на водата и на големината на коцките мраз.

Доводот на вода е поставен фабрички на вредноста 4. Можете да изберете вредност од 1 (најмала количина) до 8 (најголема количина).


Поставување на доводот на вода

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е активиран. (погледни 4.3 Вклучување на функцијата IceMaker*) *
- Функцијата IceMaker е активирана. (погледни IceMaker / MaxIce *) *



Фиг. 78



Фиг. 79 Пример за приказ: Сменете од вредноста 5 во вредноста 6.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Доводот на вода е поставен.



TubeClean *

Со оваа функција го активирате и деактивирате TubeClean. Ако активирате TubeClean, се чистат водовите за IceMaker.

Активирање на функцијата TubeClean


Проверете дали се исполнети следните услови:

- Чистењето на IceMaker е подготвено. (погледни 9.8.6 Чистење на IceMaker*)
- Подготвен е празен сад со зафатнина од 1,5 l и со максимална висина од 10 cm .
- ▶ Поставете го садот во фиоката под IceMaker.



Фиг. 80

* Во зависност од моделот и опремата




Фиг. 81

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Функцијата TubeClean е активирана.
- ▶ Процесот на чистење е започнат: Симболот трепка додека заврши процесот на чистење автоматски после 60 минути.
- ▶ Ако процесот на чистење е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

Деактивирање на функцијата TubeClean

TubeClean завршува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата TubeClean кога било за време на процесот на чистење:



Фиг. 82

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ TubeClean е исклучена: Процесот на чистење е прекинат.
- ▶ Уредот продолжува да работи во нормален режим.



CleaningMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате CleaningMode. CleaningMode овозможува полесно чистење на уредот.

Овие поставки се однесуваат на делот за ладење.

Употреба:

- Исчистете го делот за ладење. (погледни 9.8 Чистење на уредот)
- Исчистете го InfinitySpring. (погледни 9.8.4 Чистење на InfinitySpring *) *

Состојба на уредот при активен CleaningMode

Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.

Делот за ладење е исклучен.

Внатрешното осветлување е активирано.

Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат. Не се испушта звучен сигнал.

InfinitySpring не работи.*

Состојба на уредот

Активирање на функцијата CleaningMode



Фиг. 83



Фиг. 84

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Функцијата CleaningMode е активирана.
- ▶ Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.

Деактивирање на функцијата CleaningMode

Функцијата CleaningMode се исклучува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата CleaningMode рачно во секое време:



Фиг. 85

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ CleaningMode е исклучена.
- ▶ Уредот лади на претходно поставената температура.




Осветленост на екранот

Со оваа функција се поставува осветленоста на екранот постепено.


Можете да ги поставите следните степени на осветленост:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандартни поставки)

Поставување на осветленоста



Фиг. 86



Фиг. 87 Пример за приказ: Сменете од 80 % во 60 %.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Осветленоста е поставена.

Ракување




Аларм за врата

Со оваа функција го активирате и деактивирате алармот за врата. Алармот за врата испушта звук ако вратата е отворена предолго. Алармот за врата е активиран фабрички. Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук.


Можете да ги поставите следните вредности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Исклучено

Поставување на алармот за врата




Фиг. 88




Фиг. 89 Пример за приказ: Изберете аларм за врата од 1 минута до 3 минути.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е поставен.

Деактивирање на алармот за врата



Фиг. 91



Фиг. 92

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е деактивиран.



Забрана за внесување податоци


Со оваа функција ја активирате или деактивирате забраната на внесување податоци. Со забраната за внесување податоци спречувате ненамерна употреба на уредот, на пр. од страна на деца.

Употреба:


- Спречува ненамерно менување на функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно поставување на температурата.

Активирање на забраната за внесување податоци

Ако ја активирате забраната за внесување податоци, можете да се движите во мените но не можете да избираате или изменувате други функции.



Фиг. 93




Фиг. 94

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Забраната за внесување податоци е активирана.

Деактивирање на забраната за внесување податоци



Фиг. 95



Фиг. 96

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Забраната за внесување податоци е исклучена.




Јазик

Со оваа функција се поставува јазикот на приказот.


Можете да ги поставите следните јазици:

- германски
- англиски
- француски
- шпански
- италијански
- холандски
- чешки
- полски
- португалски
- бугарски
- руски
- кинески

Поставување на јазикот



Фиг. 97



Фиг. 98 Пример за поставени јазик и температура

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Јазикот е поставен.
- Екранот се враќа на приказот за статус.



Информации за уредот

Со оваа функција се покажува името на моделот, индексот, сервисниот број и сервисниот број на уредот. Потребни ви се информациите за уредот ако сакате да се обратите до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Со оваа функција се отвора напредното мени. (погледни 3 Функционалност на еcranот Touch & Swipe)

Приказ на информациите за уредот



Фиг. 99



Фиг. 100


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На екранот се прикажуваат информациите за уредот.



Софтвер

Со оваа функција се покажува верзијата на софтерверот на уредот.

Приказ на софтверската верзија



Фиг. 101



Фиг. 102

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На екранот се прикажува верзијата на софтерверот.




Потсетник

Со оваа функција го активирате и деактивирате потсетникот. Функцијата е активирана фабрички.

Ако е активирана функција, се појавуваат следните потсетници:

- Заменете го филтерот за вода (погледни Замена на филтерот за вода*).*
- Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir (погледни Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir)

Вклучување на функцијата за потсетување




Фиг. 103




Фиг. 104

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е активирана.

Исклучување на функцијата за потсетување



Фиг. 105



Фиг. 106

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е деактивирана.




Демо-режим

Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, се исклучуваат сите функции за ладење.


Ако на приказот за статус се појави „Demo“ кога ќе го вклучите уредот, демо-режимот е вклучен.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)

Вклучување на демо-режимот



Фиг. 107




Фиг. 108

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Демо-режимот е вклучен.
- Уредот е исклучен.
- Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- На еcranот за статус се појавува "DEMO".

Исклучување на демо-режимот



Фиг. 109



Фиг. 110


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Демо-режимот е исклучен.
- Уредот е исклучен.
- Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- Уредот е ресетиран до фабрички поставки.




Ресетирање до фабрички поставки

Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

Извршување на ресетирањето



Фиг. 111



Фиг. 111

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Уредот е ресетиран.
- Уредот е исклучен.
- Престартувајте го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))

7.3 Известувања

Постојат две категории известувања:

| Категорија | Значење |
|----------------|---|
| Предупредување | Предупредувањата се појавуваат кога ќе се активира алармот за врата или при пречки во функционирањето. Поедноставните предупредувања можете да ги отстраните сами. При посериозни пречки морате да се обратите до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба) |
| Потсетување | Потсетниците укажуваат на општите процеси. Можете да ги извршите овие процеси и со тоа да го затворите известувањето. |

7.3.1 Преглед на предупредувањата


Однесување на уредот при предупредувања:

- Предупредувањето се појавува на еcranот со црвена боја.
- Алармот испушта звук што постепено се засилува.
- При неколку предупредувања, внатрешното осветлување пулсира.

| Известување | Причина | Затворање на известувањето |
|---|---|---|
|  Close the door. | Известувањето се појавува ако вратата е отворена предолго. | Извршување на чекорите (погледни Аларм за врата). |
|  Power failure | Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување се зголеми поради прекин на струја. | |
|  Temperature alarm | Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување не одговара на поставената температура. | Извршување на чекорите (погледни Аларм за температура). |
|  Error | Известувањето се појавува кога има грешка во уредот. Составен дел од уредот покажува грешка. | Извршување на чекорите (погледни Грешка). |
|  WiFi Error | Известувањето се појавува кога уредот не може да се поврзе со WLAN. (погледни Воспоставување WLAN-врска за првпат) Известувањето се појавува само при првото поставување. | Извршување на чекорите (погледни WLAN-грешка). |

7.3.2 Затворање на предупредувањата

Аларм за врата




Фиг. 113 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- Затворете ја вратата.
- Еcranот се враќа на приказот за статус. Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук. (погледни Поставување на алармот за врата)

Аларм кога ќе снема струја

Кога ќе заврши прекинот на струја, уредот лади автоматски на претходно поставената потребна температура, без да го потврдите известувањето. Но за да исчезне известувањето од еcranот, морате да го потврдите.



Фиг. 114 Пример за приказ


- Допрете го еcranот кратко.
- На еcranот се прикажуваат информации за предупредувањето.
- Допрете го еcranот кратко.
- Се прикажува највисоката температура на уредот.
- Ако температурата за замрзнување била под -9 °C: Прехранбените производи може да се консумираат и понатаму. Ако температурата за замрзнување се качила над -9 °C:
- Проверете ги прехранбените производи.
- Допрете го еcranот кратко.
- Еcranот се враќа на приказот за статус: Се прикажуваат тековната и потребната температура.

Аларм за температура

Причина за температурната разлика може да биде:

- Сте поставиле топли, свежи прехранбени производи.
- При прередување и вадење прехранбени производи влегол топол воздух од просторијата.
- Подолго време нема струја.
- Уредот е неисправен.
- Отстранување на причината.
- Уредот лади на претходно поставената потребна температура.


Ракување



Фиг. 115 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за предупредувањето.
- Допрете го екранот кратко.
- Се прикажува највисоката температура на уредот.
- Ако температурата за замрзнување била под -9 °C: Прехранбените производи може да се консумираат и понатаму.
Ако температурата за замрзнување се качила над -9 °C:
- Проверете ги прехранбените производи.
- Допрете го екранот кратко.
- Екранот се враќа на приказот за статус: Се прикажуваат тековната и потребната температура.

Грешка



Фиг. 116 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- Се прикажува кодот за грешка.
- Запишете го кодот за грешка.
- Допрете го екранот кратко.
- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Обратете се до корисничката служба.
(погледни 10.4 Корисничка служба)

WLAN-грешка

- Проверете ја WLAN-врската.
- Повторно поврзување на уредот со WLAN.
(погледни WLAN)

7.3.3 Преглед на потсетниците


Однесување на уредот при потсетници:

- Потсетникот се појавува на екранот со жолта боја.
 - Се испушта звучен аларм.
 - При неколку потсетници, внатрешното осветлување пулсира.
- Можете да ги деактивирате следните потсетувања (погледни Исклучување на функцијата за потсетување):
- Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir

| Известување | Причина | Затворање на известувањето |
|-----------------|--|--|
| No water* | Известувањето се појавува ако IceMaker е активиран, но IceMaker не се напојува преку приклучокот за вода.* | Извршување на чекорите (погледни Проверка на приклучокот за вода*). |
| No Drawer* ja | Известувањето се појавува ако IceMaker е активиран, но фиоката IceMaker е отворена.* | Извршување на чекорите (погледни Вметнете фиоката IceMaker*). |
| Water filter* | Известувањето се појавува ако морате да го замените филтерот за вода.* | Извршување на чекорите (погледни Замена на филтерот за вода*). |
| FreshAir filter | Известувањето се појавува ако морате да го замените филтерот со активен јаглен FreshAir. | Извршување на чекорите (погледни Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir). |

7.3.4 Затворање на потсетниците


Проверка на приклучокот за вода*



Фиг. 117 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко
 - На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
 - Допрете го екранот кратко
 - Проверка на приклучокот за вода.
 - или-
 - Деактивирајте ја функцијата IceMaker.
(погледни Деактивирање наIceMaker и MaxIce)
- Ако резервоарот за вода е проверен и IceMaker е активиран:
- Исчистете го IceMaker. (погледни 9.8.6 Чистење на IceMaker*)
 - IceMaker прави коцки мраз.

Вметнете ја фиоката IceMaker*



Фиг. 118 Пример за приказ


- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- Допрете го екранот кратко.
- Вметнете ја фиоката IceMaker.
- или-
- Деактивирајте го IceMaker. (погледни IceMaker / MaxIce *)
- Ако фиоката IceMaker е турната и IceMaker е активиран: IceMaker прави коцки мраз.

Замена на филтерот за вода*

Liebherr препорачува: Менувајте го филтерот за вода на секои 6 месеци.

Забелешка

Можете да го набавите филтерот за вода од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.



Фиг. 119 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- Допрете го екранот кратко.
- Заменете го филтерот за вода. (погледни 9.3 Филтер за вода*)
- Филтерот за вода гарантира оптимален квалитет на водата.
- Потсетникот се појавува по 6 месеци повторно.


Ако не сакате да го добивате потсетникот повеќе, можете да го деактивираате. (погледни Исклучување на функцијата за потсетување)

Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir

Liebherr препорачува: Менувајте го филтерот со активен јаглен FreshAir на секои 6 месеци.

Забелешка

Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Фиг. 120 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
 - На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
 - Допрете го екранот кратко.
 - Заменете го филтерот со активен јаглен. (погледни 9.1 Филтер со активен јаглен FreshAir)
 - Филтерот со активен јаглен гарантира оптимален квалитет на воздухот во ладилникот.
 - Потсетникот се појавува по 6 месеци повторно.
- Ако не сакате да го добивате потсетникот повеќе, можете да го деактивираате. (погледни Исклучување на функцијата за потсетување)

8 Опрема


8.1 Полици на вратата

Полиците на вратата се соодветни за чување пијалаци и прехранбени производи. Полиците на вратата можете да ги преместувате по потреба и да ги расклопите за да ги чистите. Но Liebherr препорачува да ги користите полиците на вратата како што се фабрички поставени.



Фиг. 121 Пример за приказ на полиците на вратата

(1) Полица



Фиг. 122 Пример за приказ на полиците на вратата со VarioBoxen


(1) Полица

(2) Држач за VarioBox

(3) VarioBox

(4) Страницен дел

Опрема



Фиг. 123 Пример за приказ на полиците на вратата со држач за шишиња

(1) Полица


(2) Држач за шишиња

Следната табела прикажува примери за тоа што можете да чувате на соодветната полица на вратата. Притоа не смеа да се надмине максималната тежина за оптоварување на вратата.

| Полици на вратата | Прехранбени производи |
|--|--|
| Полици на вратата (погледни Fig. 121) | Путер, сирење, конзерви, туби |
| Полица на вратата со држач за шишиња (погледни Fig. 123) | Шишиња Фиксирајте ги шишињата на полицата на вратата со лизгачкиот држач. |
| Полица на вратата со VarioBox (погледни Fig. 122) | мали прехранбени производи |

8.1.1 Вадење на VarioBox

Можете да користите само една или и двете VarioBox. Ако сакате да поставите високи шишиња под полицата на вратата со VarioBox, можете да ја извадите едната или двете VarioBox.




Фиг. 124

- Извлечете ги VarioBox докрај.
- Дигнете ги VarioBox кај предниот дел.
- Извадете ги VarioBox нанапред.

8.1.2 Отстранување на полиците на вратата

Проверете дали се исполнети следните услови:

- VarioBox се извадени. (погледни 8.1.1 Вадење на VarioBox)




Фиг. 125 Пример за приказ

- Турнете ги полиците на вратата нагоре.
- Извлечете ги полиците на вратата нанапред.

8.1.3 Поставување на полиците на вратата

Проверете дали се исполнети следните услови:


- VarioBox се извадени. (погледни 8.1.1 Вадење на VarioBox)



Фиг. 126 Пример за приказ

- Турнете ги полиците на вратата.
- Притиснете ги полиците на вратата надолу.

8.1.4 Поставување на VarioBox




Фиг. 127

- Поставете ги VarioBoxнакосо на реброто од полицата на вратата.
- Спуштете ги VarioBox.
- Вметнете ги VarioBox.

8.1.5 Преместување на VarioBox


Проверете дали се исполнети следните услови:

- VarioBox се извадени. (погледни 8.1.1 Вадење на VarioBox)
- Полицата на вратата е извадена. (погледни 8.1.2 Отстранување на полиците на вратата)



Фиг. 128

- Извлечете го држачот Фиг. 128 (1) во позиција Фиг. 128 (A) наназад.
- Поставете го држачот Фиг. 128 (1) во позиција Фиг. 128 (B).
- Поставување на полиците на вратата. (погледни 8.1.3 Поставување на полиците на вратата)



Фиг. 129

- ▶ Поставете ги VarioBox-ови спротивен редослед. (погледни Fig. 129)


8.1.6 Расклопување на полиците на вратата

Можете да расклопите една од полиците на вратата ако сакате да ја исчистите или ако сакате да вградите или извадите резервни делови.

Расклопување на полиците на вратата

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Полицата на вратата е извадена. (погледни 8.1.2 Отстранување на полиците на вратата)




Фиг. 130 Полица на вратата со склад

- ▶ Отстранете ја го складот Фиг. 130 (1).

Расклопување на полицата на вратата со VarioBox

Проверете дали се исполнети следните услови:


- Полицата на вратата е извадена. (погледни 8.1.2 Отстранување на полиците на вратата)



Фиг. 131

- ▶ Извадете ги VarioBox. (погледни 8.1.1 Вадење на VarioBox)
- ▶ Извлечете го држачот Фиг. 131 (1).
- ▶ Извлечете ги страничните делови Фиг. 131 (2).
- ▶ Отстранете ја го складот Фиг. 131 (3).

Расклопување на полицата на вратата со држач за шишиња




Фиг. 132 Полица на вратата со држач за шишиња и склад

- ▶ Турнете го држачот за шишиња Фиг. 132 (1) странично до вдлабнатината.
- ▶ Отстранете го држачот за шишиња Фиг. 132 (1).
- ▶ Отстранете ја го складот Фиг. 132 (2).

8.1.7 Склопување на полицата на вратата


Склопување на полицата на вратата



Фиг. 133 Полица на вратата со склад

- ▶ Вметнете го складот Фиг. 133 (1) во страничните вдлабнатини.

Склопување на полицата на вратата со VarioBox




Фиг. 134

- ▶ Вметнете го складот Фиг. 134 (1) во страничните вдлабнатини.
- ▶ Поставете ги страничните делови Фиг. 134 (2).
- ▶ Поставете го држачот Фиг. 134 (3).
- ▶ Поставете ги VarioBox. (погледни 8.1.4 Поставување на VarioBox)


Опрема

Склопување на полицата на вратата со држач за шишиња




Фиг. 135 Полица на вратата со склад

- ▶ Вметнете го складот Фиг. 135 (1) во страничните вдлабнатини.
- ▶ Поставете го држачот за шишиња Фиг. 135 (2) во вдлабнатината.
- ▶ Турнете го држачот за шишиња Фиг. 135 (2) странично во саканата позиција.



Фиг. 138

- ▶ Вметнете ја деливата полица како што е прикажано на сликата.




Фиг. 139

8.2 Полици

8.2.1 Преместување / отстранување на полиците


Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.



Фиг. 136

- ▶ Покренете ја полицата и повлечете ја нанапред.
- ▶ Страница вдлабнатина на позицијата на потпората.
- ▶ Преместување на полицата: подигнете или спуштете ја на посакувана висина и турнете ја.

-или-



Фиг. 137

- ▶ Целосно отстранување на полицата: Извлечете ја нанапред.
- ▶ Полесно отстранување: Поставете ја полицата накосо.
- ▶ Повторно поставување на полицата: турнете ја до крај.
- ▶ Штопните за извлекување се насочени надолу.
- ▶ Штопните за извлекување се наоѓаат зад предната површина.

Преместување по висина:


- ▶ Извлечете ја стаклената плоча нанапред Фиг. 139 (1).
- ▶ Извлечете ги шините од механизмот и вметнете ги на саканата висина.
- ▶ Турнете ги стаклените плочи едноподруго.
- ▶ Рамен граничник напред, директно зад шините.
- ▶ Висок граничник назад.

Користете ги двете полици:

- ▶ Повлечете ја долната стаклена плоча со рака нанапред.
- ▶ Стаклената плоча Фиг. 139 (1) е поставена напред со лајсна.
- ▶ Штопните Фиг. 139 (3) се насочени надолу.

8.4 VarioSafe *

VarioSafe овозможува место за мали прехранбени производи, пакувања, туби и чаши во делот за ладење.



Фиг. 140

(1) Фиока VarioSafe

(3) Вдлабнатини на левиот и десниот страничен сид


(2) Страницни сидови со процепи за фиоки VarioSafe

8.3 Делива полица

8.3.1 Користете делива полица


Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.

8.4.1 Поставување на VarioSafe




Фиг. 141

- ▶ Вметнете ја VarioSafe во делот за ладење накосо **Фиг. 141 (1)**, додека страничните вдлабнатини **Фиг. 141 (2)** на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење.



Фиг. 142

- ▶ Поставете ја VarioSafe право. **Фиг. 142 (1)**
- ▶ Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел. **Фиг. 142 (2)**




Фиг. 143

- ▶ Дигнете ја VarioSafe нанапред.
- ▶ Вметнете ја VarioSafe наназад.
- ▶ Спуснете ја VarioSafe.
- ▶ VarioSafe се слуша како се вметнува.
- ▶ VarioSafe е поставен.


8.4.2 Преместување на VarioSafe

Можете да ја преместите VarioSafe како целина во делот за ладење.




Фиг. 144

- ▶ Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.



Фиг. 145

- ▶ Влечете ја VarioSafe нанапред, додека страничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење. **Фиг. 145 (1)**
- ▶ Придвижете ја VarioSafe нагоре или надолу во делот за ладење, додека ја постигнете посакуваната висина. **Фиг. 145 (2)**




Фиг. 146

- ▶ Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.
- ▶ Вметнете ја VarioSafe наназад.
- ▶ VarioSafe се слуша како се вметнува.
- ▶ VarioSafe е поместена по висина.


8.4.3 Вметнување на фиоката VarioSafe

Можете да ја поставите фиоката VarioSafe на две различни висини. Ако сакате да чувате повисоки прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на долното ребро. Ако сакате да чувате пониски прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на горното ребро.



Фиг. 147

- Извлечете ја фиоката VarioSafe докрај.
- Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- Извадете ја фиоката VarioSafe нанапред.




Фиг. 148

- Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- Поставете ја фиоката VarioSafe за штопните, на посакуваното ребро Фиг. 148 (1) или Фиг. 148 (2).
- Фиоката VarioSafe е поместена по висина.


8.4.4 Вадење на VarioSafe

Можете да ја извадите фиоката VarioSafe целосно.




Фиг. 149

- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.



Фиг. 150

- Влечете ја VarioSafe нанапред *Фиг. 150 (1)*, додека страничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење.
- *Фиг. 150 (2)*




Фиг. 151

- Поставете ја VarioSafe во делот за ладење накосо.
- *Фиг. 151 (1)*
- Извадете ја VarioSafe нанапред. *Фиг. 151 (2)*
- VarioSafe е извадена.

8.4.5 Расклопување на VarioSafe

Можете да ја расклопите VarioSafe целосно кога сакате да ја чистите VarioSafe или да замените некои од нејзините делови.




Фиг. 152

- Извадете ја VarioSafe како целина. (погледни 8.4.4 Вадење на VarioSafe)

- ▶ Расклопете ја VarioSafe како што е прикажано на сликата.

8.5 InfinitySpring*

Вградениот диспанзер за вода е наменет за пријатно точење вода за пиење. Температурата на водата зависи од температурата во делот за ладење.




Фиг. 153

- ▶ Притиснете ја чашата за пиење на копчето од диспанзерот.
- ▶ Излезната единица се придвижува кон надвор: Вода тече во чашата.
- ▶ Спречете прскање вода: Тргнете ја чашата полека. Исцедете многу вода:
- ▶ Ако не тече вода повеќе, отстранете го резервоарот за вода и повторно притиснете го долното копче на диспанзерот.

8.6 Место за плоча за печење

Над фиоките има место за плоча за печење *Фиг. 1 (8)*.



Фиг. 154

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Треба да се внимава на максималните димензии за плоча за печење (погледни 10.1 Технички податоци).
- Плочата за печење е оладена на собна температура.
- Најдолната полица на вратата е поставена најмалку една позиција погоре.


Ако вратата е отворена 90°:

- ▶ Плочата за печење поставете ја на најдолната странична позиција.

-или-

Ако плочата за печење лежи нерамномерно:

- ▶ Користете ги шините од торбичката.



Фиг. 155


- ▶ Вметнете ги шините на најдолната позиција.

Ако вратата е отворена 90°:

- ▶ Вметнете ја плочата за печење на шините.

8.7 Променлива полица за шишиња


Во делот за ладење можете да ја користите стаклената плоча или променливата полица за шишиња. Стаклената плоча е поставена фабрички.



Фиг. 156 Пример за приказ


- (1) Променлива полица за шишиња

8.7.1 Употреба на променливата полица за шишиња



Фиг. 157

- ▶ Дигнете ја стаклената плоча *Фиг. 157 (1)* кај вдлабнатината напред и извадете ја.
- ▶ Чувайте ја стаклената плоча *Фиг. 157 (1)* надвор од уредот на безбедно место.



Фиг. 158

- ▶ Поставете ги шишињата со дното кон задниот сид. (погледни *Fig. 158*)

Забелешка

Ако шишињата стрчат низ предната страна на променливата полица за шишиња:


- ▶ Поставете ја полицата на вратата една позиција погоре.

Опрема

8.7.2 Употреба на стаклената плоча

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Шишињата се извадени.
- Променливата полица за шишиња е исчистена.
(погледни 9.5 Отстранување / поставување на променливата полица за шишиња)
(погледни 9.8.3 Чистење на опремата)



Фиг. 159

- Поставете ја стаклената полица *Фиг. 159 (1)* накосо навалена наназад и надолу.
- Спуштете ја стаклената плоча *Фиг. 159 (1)* кај предниот дел.

8.8 Фиоки

Можете да ги извадите фиоките при чистење.

Можете да ги извадите фиоките за да користите VarioSpace.

Вадењето и поставувањето на фиоките се разликува во зависност од лизгачкиот систем. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Кај уреди со NoFrost:*

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.*

- Оставете ја најдолната фиока во уредот!*
- Отворите за вентилатор внатре на задната страна треба да бидат отворени постојано!*

Кај уреди без NoFrost:*

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.*


- Отворите за вентилатор внатре на задната страна треба да бидат отворени постојано!*

8.8.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча

Фиоката се води директно по долниот дел на уредот или на стаклена плоча. Нема шини.

Ако ги извадите фиоките, можете да ги користите стаклените плочи како полици.


Отстранување на фиоката



Фиг. 160

- Извадете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

Поставување на фиоката



Фиг. 161

- Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.


8.8.2 Фиока на телескопски шини

Фиоката се води по шини на извлекување (телескопски шини). Има шини со целосно извлекување и со делумно извлекување. Фиоките со целосно извлекување може да се извлечат од уредот докрај. Фиоките со делумно извлекување не може да се извлечат од уредот докрај. Вградениот систем зависи од типот на уредот.

Целосно извлекување*

Целосното извлекување се препознава преку клема која се наоѓа назад лево и десно на шината.


Отстранување на фиоката



Фиг. 162

- Извлечете ја фиоката докрај.
- Дигнете ја левата клема и истовремено повлечете ја фиоката на левата страна нанапред. *Фиг. 162 (1)*
- Дигнете ја десната клема и истовремено повлечете ја фиоката на десната страна нанапред. *Фиг. 162 (2)*
- Извадете ја фиоката нанапред. *Фиг. 162 (3)*
- Вметнете ги шините.

Поставување на фиоката




Фиг. 163

- Вметнете ги шините.
- Поставете ја фиоката на шините.
- Турнете ја фиоката наназад.

► Фиоката се слуша како се вметнува.


Делумно извлекување на делот за ладење*

Отстранување на фиоката



Фиг. 164

- Извлечете ја фиоката до половина. *Фиг. 164 (1)*
- Притиснете ја предната страна на фиоката надолу. *Фиг. 164 (2)*
- Вметнете ја левата шина околу 2 см. *Фиг. 164 (3)*
- Вметнете ја десната шина околу 2 см. *Фиг. 164 (4)*
- Извадете ја фиоката нанапред. *Фиг. 164 (5)*




Фиг. 165

Ако шините не се вметнати целосно откако ќе ја извадите фиоката:

- Вметнете ги шините целосно.

Поставување на фиоката



Фиг. 166

- Вметнете ги шините.
- Поставете ја фиоката на шините.
- Турнете ја фиоката наназад.


Делумно извлекување на делот за замрзнување

Забелешка

Ако магнетот во најгорниот дел од фиоката во делот за замрзнување е оштетен или отстранет, на сензорите на вратата се појавуваат пречки.

- Не оштетувајте го и не отстранувајте го магнетот.

Отстранување на фиоката




Фиг. 167

Ако фиоката се наоѓа на горната страна во делот за замрзнување:

- Извлечете ја фиоката докрај.
- Дигнете ја фиоката на предниот дел.
- Извадете ја фиоката нанапред.
- Вметнете ги шините.

-или-




Фиг. 168

Ако фиоката се наоѓа на средина од делот за замрзнување:

- Извлечете ја фиоката до половина.
- Дигнете ја фиоката оддолу на задниот дел.
- Извадете ја фиоката нанапред.
- Вметнете ги шините.

Поставување на фиоката




Фиг. 169

- Вметнете ги шините.
- Спроведете ја фиоката до штопните *Фиг. 169 (1)*.
- Поставете ја фиоката на шините.
- Турнете ја фиоката наназад.

8.9 Капак на Fruit & Vegetable-преграда

Капакот од фиоката овозможува постојано стабилна влажност на воздухот.

Капакот се наоѓа директно над фиоката и може да се покрие со полици или дополнителни фиоки.




Фиг. 170 Пример за приказ на капакот на Fruit & Vegetable-преградата

- (1) Fruit & Vegetable-преграда
- (2) Капак
- (3) Променлива полица за шишиња

Опрема


8.9.1 Намалување на влажноста на воздухот во фиоката



Фиг. 171

- Извлечете ја фиоката Фиг. 171 (1).
- Фатете ја вдлабнатата рачка Фиг. 171 (2) на капакот и повлечете го капакот нанапред истовремено.
- Има мал процеп помеѓу капакот и фиоката кога фиоката е затворена.
- Не може да се користи HydroBreeze. (погледни 8.10 HydroBreeze)

8.9.2 Зголемување на влажноста на воздухот во фиоката



Фиг. 172

- Извлечете ја фиоката Фиг. 172 (1).
- Фатете ја вдлабнатата рачка Фиг. 172 (2) на капакот и турнете го капакот наназад истовремено.
- Кога фиоката е затворена, капакот целосно се спојува со фиоката.
- Може да се користи HydroBreeze. (погледни 8.10 HydroBreeze)

8.9.3 Употреба на Fruit & Vegetable-преградата како Meat & Dairy-преграда

Можете да ја користите Fruit & Vegetable-преградата како Meat & Dairy-преграда. За таа цел морate да ја намалите влажноста во фиоката. (погледни 8.9.1 Намалување на влажноста на воздухот во фиоката)

8.9.4 Употреба на Fruit & Vegetable-преградата со HydroBreeze

Fruit & Vegetable-преградата можете да ја користите со HydroBreeze. За таа цел морate да ја зголемите влажноста во фиоката. (погледни 8.9.2 Зголемување на влажноста на воздухот во фиоката)

8.10 HydroBreeze

HydroBreeze ги замаглува производите и овозможува влажност во фиоката.

HydroBreeze и соодветниот резервоар за вода се наоѓаат во променливата полица за шишиња.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Резервоарот за вода е исчистен. (погледни 9.8.3 Чистење на опремата)
- Резервоарот за вода е вметнат правилно.
- Влажноста на воздухот во фиоката е поставена на висока вредност. (погледни 8.9.2 Зголемување на влажноста на воздухот во фиоката)
- Функцијата HydroBreeze е активирана. (погледни HydroBreeze)

8.10.1 Полнење на резервоарот за вода



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Нечиста вода!

Контаминација.

- Наполнете исклучиво со вода за пиење.
- HydroBreeze е исклучен: Испразнете го резервоарот за вода.
- HydroBreeze не се користи подолго време: Испразнете го резервоарот за вода.

ВНИМАНИЕ

Течности што содржат шекер!

Оштетување на HydroBreeze.

- Наполнете исклучиво со вода за пиење.


Забелешка

Со употреба на филтрирана, декарбонизирана вода се добива најдобар квалитет на водата за пиење, за беспрекорно функционирање на HydroBreeze.

Овој квалитет може да се постигне со филтер за вода, достапен кај дистрибутерот.

- Наполнете го резервоарот за вода со филтрирана, декарбонизирана вода за пиење.

Резервоарот за вода е поставен на променливата полица за шишиња (погледни 2.2 Преглед на уредот и опремата).




Фиг. 173

- Притиснете на задниот лев агол од предната стаклена плоча.
- Стаклената плоча се крева нанапред.
- Кренете ја стаклената плоча и вметнете ја наназад до крај Фиг. 173 (1).
- Стаклената плоча стои исправено.
- Турнете го лизгачот Фиг. 173 (2) кон лево.
- Резервоарот за вода отскокнува од вдлабнатината.
- Отстранете го резервоарот за вода Фиг. 173 (3).
- Чистење на резервоарот за вода (погледни 9.8.3 Чистење на опремата).
- Аголен отвор:
- Наполнете вода за пиење до ознаката.

- ▶ Поставете го резервоарот за вода во вдлабнатината, прво со долниот дел.
- ▶ Спуснете го полека предниот дел и притиснете го резервоарот.
- ▶ Резервоарот за вода е вметнат.


8.10.2 Расклопување на резервоарот за вода

Можете да го расклопите резервоарот за вода на HydroBreeze за да го исчистите.



Фиг. 174

- ▶ Притиснете ги резервоарите за вода **Фиг. 174 (2)** еден кон друг и дигнете го и извлечете го капакот **Фиг. 174 (1)** внимателно над издатокот **Фиг. 174 (3)**.
- ▶ Капакот е олабавен.



Фиг. 175

- ▶ Придвижете го капакот **Фиг. 174 (1)** нанапред и напазад и извадете го нагоре.
- ▶ Резервоарот за вода е расклопен.

8.11 Стаклени плочи

Можете да ја извадите стаклената плоча под фиоките за да исчистите.


Можете да ја извадите стаклената плочи под фиоките за да користите VarioSpace.

8.11.1 Вадење / поставување на стаклената плоча

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Стаклената плоча се наоѓа под фиоката: Фиоката е извадена. (погледни 8.8 Фиоки)


Отстранување на стаклената плоча



Фиг. 176 Пример за приказ на стаклената плоча

- ▶ Кренете ја стаклената плоча кај предниот дел.
- ▶ Извадете ја стаклената плоча нанапред.

Поставување на стаклената плоча



Фиг. 177 Пример за приказ на стаклената плоча

- ▶ Поставете ја стаклената плоча накосо зад штопните.
- ▶ Спуснете ја стаклената плоча.
- ▶ Вметнете ја стаклената плоча кон задниот дел.

8.12 IceMaker*

IceMaker служи исклучива за правење коцки мраз во домашни количини.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е исчистен. (погледни 9 Одржување)
- Фиоката IceMaker е исчистена.
- Фиоката IceMaker е целосно вметната.

8.12.1 Правење коцки мраз

Капацитетот на правење зависи од температурата на замрзнување. Колку пониска температура, толку повеќе коцки мраз може да се направат за определено време.

Откако за првпат ќе го вклучите IceMaker, може да поминат до 24 часа, пред да се направи првата коцка мраз.

- ▶ Активирајте ја функцијата IceMaker.
- ▶ Правење многу коцки мраз: Активирајте ја функцијата MaxIce.
- ▶ Правење многу коцки мраз: Турнете и извадете го разделникот во фиоката IceMaker.*
- ▶ Подеднакво распределете ги коцките мраз во фиоката за да може да собере поголема количина.
- ▶ Затворете ја фиоката: IceMaker автоматски започнува да прави коцки мраз повторно.


Забелешка

Ако се достигне определена висина во фиоката IceMaker, повеќе нема да се прават коцки мраз. IceMaker не ја преполнува фиоката.

8.12.2 Употреба на фиоката кога е деактивирана функцијата IceMaker

Ако ја деактивирате функцијата IceMaker, можете да ја користите целата фиока IceMaker како фиока за замрзнување.


- ▶ Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање на IceMaker и MaxIce)



Фиг. 178

- ▶ Поставете прехранбени производи во фиоката.
Ако поставите прехранбени производи на левата страна од фиоката:
- ▶ Земете ја предвид функцијата IceMaker Фиг. 178 (1).

8.13 VarioSpace




Фиг. 179

Можете да ги отстраните фиоките и стаклените плочи од уредот. Со тоа ќе добиете повеќе простор за големи прехранбени производи, како пилешко месо, обично месо, големи делови од дивеч и високи печива. Тие може да се замрзнат како целина и потоа да се подготват.

- ▶ Внимавајте на максималното оптоварување на фиоките и стаклените плочи (погледни 10.1 Технички податоци).

8.14 Сад за путер


8.14.1 Отворање / затворање на садот за путер



Фиг. 180

8.14.2 Расклопување на садот за путер

Садот за путер може да се расклопи за чистење.




Фиг. 181

- ▶ Расклопување на садот за путер.

8.15 Полица за јајца

Полицата за јајца може да се извлече и да се преврти. Двата дела на полицата за јајца може да се користат за да се означат разликите, како на пример, датумот на купување.

8.15.1 Употреба на полицата за јајца




Фиг. 182

- ▶ Горна страна: чувајте јајца од кокошки.
- ▶ Долна страна: чувајте јајца од препелица.

8.16 Држач за шишиња

8.16.1 Употреба на држачот за шишиња




Фиг. 183

- ▶ Турнете го држачот за шишиња врз шишињата.
- ▶ Шишињата не се навалуваат.

8.17 FlexSystem

8.17.1 Употреба на FlexSystem


FlexSystem овозможува прегледно, флексибилно складирање и сортирање на прехранбените производи. Овозможува јасна поделба, на пример, според овошје, зеленчук или рок на употреба.



Фиг. 184

- Турнете ја внатрешната полица.


8.17.2 Вадење на FlexSystem



Фиг. 185

- Подигнете го наназад FlexSystem.
- Извадете нагоре.

8.17.3 Поставување на FlexSystem




Фиг. 186

- Поставете го FlexSystem прво напред.
- Спустете го задниот дел.

8.17.4 Расклопување на FlexSystem

FlexSystem може да се расклопи за чистење.



Фиг. 187

- Расклопете го FlexSystem.

8.18 Патрон за ладење

Патроните за ладење спречуваат пребрзо зголемување на температурата кога ќе снема струја.

Уреди со NoFrost:*


Патроните за ладење се наоѓаат во фиоката.

Патроните за ладење можете да ги чувате во полицата за замрзнување.

Уреди без NoFrost:*

8.18.1 Употреба на патрони за ладење

Уреди со NoFrost:*



Фиг. 188


Ако патроните за ладење се замрзнати:

- Поставете ги врз замрзнатите производи во горниот преден дел од делот за замрзнување.

Уреди без NoFrost:*

8.19 Фиока за коцки мраз со капак*

8.19.1 Употреба на фиоката за коцки мраз



Опрема


Фиг. 189

Ако водата е замрзната:

- На кратко ставете ја фиоката за коцки мраз под топла вода.
- Извадете го капакот.
- Завртете ги краевите на фиоката за коцки мраз во спротивна насока.
- Ослободете ги коцките мраз.

8.19.2 Расклопување на фиоката за коцки мраз

Фиоката за коцки мраз може да се расклопи за чистење.




Фиг. 190

- Расклопете ја фиоката за коцки мраз.

8.20 Флексибilen разделник на фиоката за мраз*

Фиоката за мраз на IceMaker содржи флексибilen разделник. По потреба можете да складирате поголеми количини коцки мраз или други прехранбени производи. Можете да го турнете или отстраниете разделникот на фиоката за мраз.

8.20.1 Туркање на флексибилниот разделник на фиоката за мраз




Фиг. 191 Пример за разделникот на фиоката за мраз

- Турнете го разделникот на фиоката за мраз на посакуваната позиција.

8.20.2 Отстранување на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Фиоката за коцки мраз е отстранета.
(погледни 8.8 Фиоки)




Фиг. 192

- Кренете го задниот дел на разделникот на фиоката за мраз. *Фиг. 192 (1)*
- Извадете го разделникот на фиоката за мраз нагоре. *Фиг. 192 (2)*

8.20.3 Поставување на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Фиоката за коцки мраз е отстранета.
(погледни 8.8 Фиоки)




Фиг. 193

- Поставете го предниот дел од разделникот на фиоката за мраз. *Фиг. 193 (1)*
- Спуштете го задниот дел од разделникот на фиоката за мраз до дното на фиоката. *Фиг. 193 (2)*

8.21 FlexCube

FlexCube има отвори со различна големина за да може во нив да се чуваат мали предмети како цевки, отворени садови за јогурт или јајца од препелица. FlexCube може да се постави во сите полици на врата на Liebherr. По потреба, можете да поставите повеќе FlexCube еднододруго.




Фиг. 194 Пример за приказ

Забелешка


Можете да ја набавите оваа дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.21.1 Употреба на FlexCube



Фиг. 195 Пример за приказ

- Поставете го FlexCube во полицата на вратата.
-или-



Фиг. 196 Пример за приказ

- Поставете го FlexCube на полицата.
- Вметнете ги малите предмети во FlexCube.

9 Одржување

9.1 Филтер со активен јаглен FreshAir

Филтерот со активен јаглен FreshAir се наоѓа во фиоката над вентилаторот.


Овозможува оптимален квалитет на воздухот.

- Менувачте го филтерот со активен јаглен на секои 6 месеци.
Ако потсетникот е активен, на приказот се појавува барање за замена.
- Филтерот со активен јаглен може да се фрли заедно со куќниот отпад.

Забелешка

Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.


9.1.1 Отстранување на филтерот со активен јаглен FreshAir



Фиг. 197

- Извлечете ја фиоката нанапред Фиг. 197 (1).
- Отстранете го филтерот со активен јаглен Фиг. 197 (2).

9.1.2 Поставување на филтерот со активен јаглен FreshAir



Фиг. 198

- Поставете го филтерот со активен јаглен како што е прикажано на сликата Фиг. 198 (1).
- Филтерот со активен јаглен се фиксира.
Ако филтерот со активен јаглен е насочен надолу:
- вметнете ја фиоката Фиг. 198 (2).
- Сега може да се постави филтерот со активен јаглен.

9.2 Резервоар за вода*


Резервоарот за вода InfinitySpring се наоѓа зад најдолната фиока во делот за ладење.*

9.2.1 Отстранување на резервоарот за вода

- Затворете го вентилот за вода.
- Џедете го InfinitySpring 30 s и останатата вода соберете ја со чаша.*
- Отстранете ја фиоката.
- До крај одвртете го резервоарот за вода кон лево и извлечете го.
- Водата што искачува се собира во садот за собирање вода.
- Испразнете ја водата од садов за собирање вода.*
- Исчистете го садот за собирање вода со крпа или во машина за миење во машина за садови.*

Одржување

9.2.2 Поставување на резервоарот за вода



Фиг. 199


- ▶ Отстранете ја фиоката.
 - ▶ Поставете го резервоарот за вода и до крај завртете околу 90° кон десно.
 - ▶ Проверете дали дихтува резервоарот и дали протекува вода.
 - ▶ Поставете ја фиоката.
 - ▶ Отворете го вентилот за вода.
 - ▶ Отстранете го воздухот од системот за вода. (погледни 4.2.1 Отстранете го воздухот од системот за вода)*
- Наместо филтер за вода, може да се постави дополнителен резервоар за вода.*

Забелешка

Резервоарот за вода може да се набави како резервен дел.

9.2.3 Вадење / поставување на садот за собирање вода*

Садот за собирање вода може да се извади за да се исчисти.



Фиг. 200

- ▶ Извлечете го садот за собирање вода нанапред.

9.3 Филтер за вода*

Филтерот за вода се наоѓа назад на најдолната фиока во делот за ладење.

Собира остатоци во водата и го намалува вкусот на хлор.

- Менувачте го филтерот за вода на секои 6 месеци при зададените перформанси или ако забележите значително намалена брзина на протокот.
- Филтерот за вода содржи активен јаглен и може да се фрли заедно со кукниот отпад.


Забелешка

Можете да го набавите филтерот за вода од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Отстранување на филтерот за вода

- ▶ Отстранете ја фиоката.
- ▶ До крај одвртете го филтерот за вода кон лево и извлечете го.
- ▶ Водата што искачува се собира во садот за собирање вода.
- ▶ Исчистете го садот за собирање вода со крпа или во машина за миење во машина за садови.*

9.3.2 Поставување на филтерот за вода



Фиг. 201

- ▶ Отстранете ја фиоката.
- ▶ Поставете го филтерот за вода и до крај завртете околу 90° кон десно.
- ▶ Проверете дали дихтува филтерот и дали протекува вода.
- ▶ Поставете ја фиоката.



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од инфекција поради суспендирани честички во новите филтри за вода!*

Гадење и повраќање.

- ▶ По замена на филтерот: 3 l водата од InfinitySpring исцедете ја и фрлете ја.

▶ Филтерот за вода сега е подготвен за употреба.

9.4 Расклопување / монтирање на лизгачките системи

9.4.1 Инструкции за расклопување

Можете да расклопите некои лизгачки системи за да ги чистите. Уредот може да содржи разни лизгачки системи. Следните лизгачки системи може или не може да се расклопат:

| Лизгачки систем | може да се расклопи / не може да се расклопи |
|--|---|
| Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча | не може да се расклопи |
| Целосно извлекување* | не може да се расклопи* |
| Делумно извлекување на делот за ладење* | не може да се расклопи* |

| | |
|---|---|
| Лизгачки систем | може да се расклопи / не може да се расклопи |
| Делумно извлекување на делот за замрзнување | може да се расклопи (погледни Делумно извлекување на делот за замрзнување) |


9.4.2 Фиока на телескопски шини

Делумно извлекување на делот за замрзнување

Расклопување на лизгачкиот систем

Проверете дали се исполнети следните услови:


- Фиоката е извадена.
- Стаклената полица е извадена.
(погледни 8.11 Стаклени плочи)



Фиг. 202 Стаклена плоча со шини

- ▶ Притиснете ги предните куки нагоре. Фиг. 202 (1)
- ▶ Турнете ги лизгачките шини настрани Фиг. 202 (2) и Фиг. 202 (3) кон назад.

Монтирање на лизгачкиот систем



Фиг. 203 Стаклена плоча со шини

- ▶ Закачете ја шината на задната страна. Фиг. 203 (1)
- ▶ Вметнете ја шината на предната страна. Фиг. 203 (2)


9.5 Отстранување / поставување на променливата полица за шишиња

Можете да ја отстраните променливата полица за шишиња при чистење.

9.5.1 Отстранување на променливата полица за шишиња

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Шишињата се извадени.
- Стаклената полица е извадена.
(погледни 8.7.1 Употреба на променливата полица за шишиња)



Фиг. 204


- ▶ Кренете ја напред и повлечете ја променливата полица за шишиња.
- ▶ Капакот од фиоката може да се види.

Забелешка

Liebherr препорачува:

На ставајте производи на капакот од фиоката.

9.5.2 Поставување на променливата полица за шишиња



Фиг. 205

- ▶ Туркајте ја променливата полица за шишиња докрај и притиснете надолу.
- ▶ Задниот приклучок на променливата полица за шишиња се поврзува автоматски.
- ▶ LED-светлото свети.
- ▶ Поставете ја стаклената плоча.
(погледни 8.7.2 Употреба на стаклената плоча)
- или-
- ▶ Користете променлива полица за шишиња.

9.6 Капак на Fruit & Vegetable-преграда


Можете да го отстраните капакот при чистење.

9.6.1 Отстранување на капакот на фиоката

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Стаклената плоча директно над променливата полица за шишиња е извадена.
- Променливата полица за шишиња е извадена.
- Полицата директно под капакот е извадена.
(погледни 8.8 Фиоки)


Одржување



Фиг. 206

- Турнете го капакот наназад.
- Дигнете го капакот на предниот дел.
- Извадете го капакот на предниот дел накосо и нагоре.

9.6.2 Поставување на капакот на фиоката



Фиг. 207

Ако натписот THIS SIDE UP лежи горе:

- Поставете ги задните држачи во соодветните отвори на задната страна.
- Турнете го капакот наназад.
- Спуштете го капакот на предната страна и вметнете ги предните држачи во отворите.
- Доведете го капакот во посакувана позиција.

9.7 Одмрзнување на уредот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветно одмрзнување на уредот!*
Повреди и оштетување.

- За забрзување на процесот на одмрзнување не користете механички уреди или специјални средства поинакви од оние што ги препорачува производувачот.
- Не користете електрични уреди за греенje или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

9.7.1 Одмрзнување на делот за ладење

Одмрзнувањето се одвива автоматски. Стопената вода истекува преку соодветниот отвор и испарува.

- Редовно чистете го отворот за празнење. (погледни 9.8 Чистење на уредот)

9.7.2 Одмрзнување на делот за замрзнување со NoFrost*

Одмрзнувањето се одвива автоматски преку системот NoFrost. Влагата се кондензира на испарувачот, привремено се одмрзнува и испарува.


Уредот не мора да се одмрзнува.

9.7.3 Рачно одмрзнување на делот за замрзнување*

По подолга употреба се формира слој од мраз.

Следните фактори го забрзуваат создавањето слој од мраз:

- Уредот често се отвора.
- Поставени се топли прехранбени производи. Еден ден пред одмрзнувањето:
- Активирајте SuperFrost. (погледни 7.2 Функции на уредот)
- Замрзнатите производи содржат „Ладна резерва“.
- Исклучете го уредот.
- Извлечете го приклучокот од штекерот или исклучете го осигурувачот.
- Поставете патрони за ладење врз замрзнатите производи.
- Замрзнатите производи завиткајте ја во весници или покријте ја со капак и чувајте ја на ладно место.
- Ставете тенцере со топла, незовриена вода на средната плоча.



- Одмрзнувањето се забрзува.
- Вратата на уредот оставете ја отворена за време на одмрзнувањето.
- Извадете ги одвоените парчиња мраз.
- Проверете дали тече стопена вода во мебелот.
- Стопената вода соберете ја со сунѓер или крпа.
- Ичистете го уредот. (погледни 9.8 Чистење на уредот)

9.8 Чистење на уредот

9.8.1 Подготовка



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- Извлечете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- Испразнете го уредот.
- Извлечете го приклучокот од струја.
- Активирајте CleaningMode. (погледни CleaningMode)

9.8.2 Чистење на внатрешниот простор

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.
- Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.

* Во зависност од моделот и опремата

- ▶ Отвор за празнење: отстранете ги наслагите со тенок предмет, на пр., со памучно стапче.

9.8.3 Чистење на опремата

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-нейтрални дeterгенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

Чистење со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент:

- Полица
 - Делива полица
 - VarioSafe*
 - Капак на преградата Fruit & Vegetable
 - Фиока
- Внимавајте: Не отстранувајте го магнетот од фиоката! Магнетот ѝ овозможува на функцијата IceMakers да работи.*
- Флексибилен разделник во фиоката за коцки мраз IceMakers*
 - Променлива полица за шишиња
 - FlexSystem
 - Полица за замрзнување

Чистење со влажна крпа:

- Телескопски шини
- Внимавајте: Маста во шините служи за подмачкување и не смее да се отстрани!

Миење во машина за садови до 60 °C:

- Полици на вратата
 - VarioBox
 - Држач за шишиња
 - Дел за држење на делива полица
 - Резервоар за вода и капак за резервоарот на HydroBreeze
 - Сад за собирање вода*
 - Полица за јајца
 - Сад за путер
 - Фиока за коцки мраз*
 - Лопатка за коцки мраз*
 - FlexCube
- ▶ Расклопување на опремата: погледнете го соодветното поглавје.
 - ▶ Чистење на опремата.

9.8.4 Чистење на InfinitySpring *

Излезната единица на InfinitySpring и просторот околу неа може да се чистат без да се исклучува уредот од струја.

Чистењето треба да се изврши при:

- Прва употреба
 - Ако не го користите уредот повеќе од 5 дена.
- ▶ Притиснете го долното копче на диспензерот.
 - ▶ Излезната единица се придвижува кон надвор.
 - ▶ Излезот за вода и околните делови исчистете ги со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
 - ▶ Ослободете го долното копче.
 - ▶ 2 l водата од InfinitySpring исцедете ја и фрлете ја.

9.8.5 Чистење на HydroBreeze

Чистењето треба да се изврши при:

- Прва употреба

- HydroBreeze е исклучен повеќе од 48 часа.
- Повторно полнење на резервоарот за вода.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- HydroBreeze е исклучен (погледни HydroBreeze).
 - Резервоарот за вода е изваден и е измиен во машина за садови.
- ▶ Избришете ја вдлабнатината со влажна крпа.
 - ▶ Поставете го резервоарот за вода.
 - ▶ Активирајте HydroBreeze.

9.8.6 Чистење на IceMaker*

IceMaker може да се чисти на различни начини.

Чистењето треба да се изврши при:

- Прва употреба
 - Со приклучок за вода:
Ако не го користите уредот повеќе од 5 дена.
- Проверете дали се исполнети следните услови:
- Фиоката IceMaker е испразнета.
 - Фиоката IceMaker е вметната.
 - IceMaker е активиран.

При прва употреба или кога не се користи подолго време

Исчистете го IceMaker со функцијата TubeClean.

- ▶ Поставете празен сад од 1,5 l (макс. висина 10 cm) во фиоката под IceMaker.
 - ▶ Активирајте ја функцијата TubeClean.
 - ▶ Процесот на миење се подготвува (макс. 60 мин.): Симболот пулсира.
 - ▶ Цревата за вода се мијат: Симболот пулсира.
 - ▶ Процесот на миење е завршен: Функцијата е деактивирана автоматски.
 - ▶ Извадете ја фиоката IceMaker и отстранете го садот.
 - ▶ Исчистете ја фиоката IceMaker со топла вода и малку детергент.
 - ▶ Вметнете ја фиоката IceMaker.
 - ▶ Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.
- Без филтер за вода*
- ▶ Фрлете ги коцките направени 24 часа после првата тура.*
- Со филтер за вода:*
- ▶ Фрлете ги коцките направени 48 часа после првата тура.*
- или-
- ▶ 2 l водата од InfinitySpring исцедете ја и фрлете ја.*

Кога треба да се чисти

Исчистете го IceMaker рачно.

- ▶ Извадете ја фиоката IceMaker и исчистете ја со топла вода и малку детергент.
- ▶ Вметнете ја фиоката IceMaker.
- ▶ Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.

9.8.7 После чистењето

- ▶ Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
- ▶ Приклучете и вклучете го уредот.
- ▶ Активирајте SuperFrost (погледни 7.2 Функции на уредот).
Ако температурата не е доволно ниска:
- ▶ Поставете ги прехранбените производи.
- ▶ Редовно чистете го уредот.

10 Помош за корисници

10.1 Технички податоци

| Опсег на температура | |
|----------------------|--|
| Ладење | 3 °C до 9 °C |
| BioFresh | 0 °C до 3 °C |
| Fish & SeaFood* | -2 °C до 0 °C* Можни поставки :* 0 °C 0 °C* -2 °C 0 °C* -2 °C -2 °C* |
| Замрзнување | -26 °C до -15 °C |

| Максимална количина за замрзнување / 24 часа | |
|--|---|
| Дел замрзнување | западните ја табличката со податоци под „способност за замрзнување .../ 4 часа“ |

| Максимална тежина за оптоварување на опремата | | | |
|--|--|--|--|
| Опрема | Ширина на уредот 550 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачник от за монтирање) | Ширина на уредот 600 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачник от за монтирање) | Ширина на уредот 700 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачник от за монтирање) |
| Фиока на стаклена плоча (погледни 8.8.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча) | 12 kg | 15 kg | -- |
| Делумно извлекување на делот за замрзнување (погледни 8.8.2 Фиока на телескопски шини) | 12 kg | 15 kg | -- |

| Максимални димензии на плочата за печење | |
|--|--------|
| Ширина | 466 mm |
| Длабочина | 386 mm |
| Висина | 50 mm |

| Производство на коцки мраз со IceMaker* | |
|---|--|
| Производство на коцки мраз / 24 часа | При температура од -18 °C: 1,2 kg коцки мраз |
| Максимално производство на коцки мраз / 24 часа | При активна функција MaxIce: 1,5 kg коцки мраз |

| Времетраење за достигнување разни температури при VarioTemp* | | |
|--|-------------------------|--|
| Почетна температура* | Посакувана температура* | Време до достигнување на посакуваната температура* |
| -18 °C | 0 °C | > 8 часа |
| -18 °C | 8 °C | > 12 часа |
| 8 °C | 14 °C | > 6 часа |
| 14 °C | -18 °C | > 4 часа |

| Осветлување | |
|---|-------------------|
| Класа на енергетска ефикасност ¹ | Извор на светлина |
| Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност G. | LED |

¹ Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

За уреди со WLAN-врска:

| Наведена фреквенција | |
|------------------------------|---|
| Фреквенција | 2,4 GHz |
| Максимална емитувана моќност | < 100 mW |
| Намена на радиоопрема | Дел од локалната WLAN-мрежа за податочна комуникација |

10.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Примери:

- активирани функции (погледни 7.2 Функции на уредот)
- вклучен вентилатор
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

| Бучава | Можни причини | Тип бучава |
|----------------------|---|--------------------------|
| Брборење и клокотење | Разладно средство тече низ водот. | нормален звук при работа |
| Шуштење и шумолење | Разладно вбрзигува водот. | нормален звук при работа |
| Зуење | Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето. | нормален звук при работа |

| Бучава | Можни причини | Тип бучава |
|-----------------|--|-------------------------------|
| Придушени звуци | Вратата се отвора и затвора со амортизер за затворање. | нормален звук при работа |
| Брмчење бучење | и Вентилаторот работи. | нормален звук при работа |
| Кликање | Компонентите се вклучуваат и исклучуваат. | нормален звук на преклопување |
| Свешкање зуење | и Вентилите капаците или активни. | нормален звук на преклопување |

| Бучава | Можни причини | Тип бучава | Отстранување |
|---------|--|-------------|--|
| Тропање | Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот | Звук грешка | Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите. |

10.3 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите. Следните пречки можете да ги отстраните сами:

10.3.1 Функција на уредот

| Грешка | Причина | Отстранување |
|-----------------------------------|--|---|
| Уредот не работи. | → Уредот не е вклучен. | ► Вклучете го уредот. |
| | → Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот. | ► Проверете го приклучокот за струја. |
| | → Осигурувачот на штекерот не работи. | ► Проверете го осигурувачот. |
| | → Нема струја | ► Уредот треба да биде исклучен. ► Заштита на прехранбените производи: Поставете патрони за ладење врз прехранбените производи или користете друг замрзнувач ако нема струја подолго време. ► Не замрзнувјајте ги повторно одмрзнатите производи. |
| | → Приклучокот за во фрижидер не се вметнува правилно во уредот. | ► Проверете го приклучокот за во фрижидер. |
| Температурата не е доволно ниска. | → вратата на уредот не е правилно затворена. | ► Затворете ја вратата. |
| | → Доводот и одводот на воздух не се доволни. | ► Ослободете и исчистете ги решетките за воздух. |
| | → Околната температура е превисока. | ► Решение на проблемот: (погледни 2.4 Поле на примена на уредот) |
| | → Уредот се отвора почесто или предолго. | ► Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба) |
| | → Поставена е препоголема количина свежи прехранбени производи без SuperFrost. | ► Решение на проблемот: (погледни SuperFrost) |
| | → Температурата е поставена погрешно. | ► Поставете пониска температура и проверете после 24 часа. |
| | → уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греење итн). | ► Преместете го уредот или изворот на топлина. |
| | → Уредот не е вметнат правилно во преградата од мебелот. | ► Проверете дали уредот е вграден правилно и дали вратата се затвора. |

Помош за корисници

| Грешка | Причина | Отстранување |
|--|--|---|
| Кедерот на вратата е неисправен или поради друга причина треба да се замени. | → Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка. | ► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба) |
| Уредот е подмрзнат или се кондензира вода. | → Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето. | ► Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето. |

10.3.2 Опрема

| Грешка | Причина | Отстранување |
|--|--|---|
| IceMaker не се вклучува.* | → Уредот и IceMaker не се приклучени. | ► Приклучете го уредот (погледнете го прирачникот за монтажа). |
| IceMaker не прави коцки мраз.* | → IceMaker не е вклучен. | ► Активирајте IceMaker. |
| | → Фиоката на IceMakers не е затворена правилно. | ► Затворете ја фиоката правилно. |
| | → Приклучокот за вода не е отворен. | ► Отворете го приклучокот за вода. |
| InfinitySpring не функционира.* | → Фиоката за коцки мраз се врти. | ► Обидете се повторно после 1 минута.* |
| | → Во системот за вода има воздух. | ► Отстранете го воздухот од системот за вода. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата InfinitySpring*) |
| | → Приклучокот за вода не е отворен. | ► Отворете го приклучокот за вода. |
| Протокот на водата на InfinitySpring е нерамномерен.* | → Прскалката за вода е нечиста. | ► Сменете ја прскалката. Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба) |
| HydroBreeze не ги навлажнува производите што се ладат. | → HydroBreeze не е активиран. | ► Активирајте HydroBreeze. |
| | → Нема доволно вода во резервоарот. | ► Наполнете го резервоарот за вода. |
| | → Има нечистотии пред концентраторот. | ► Исчистете го HydroBreeze. |
| | → Резервоарот за вода не е правилно вметнат во предвидената вдлабнатина. | ► Вметнете го резервоарот за вода правилно. |
| | → Капакот на преградата Fruit & Vegetable е поставен на „мала влажност на воздухот“. | ► Поставете го капакот на преградата Fruit & Vegetable на „голема влажност на воздухот“. |
| Внатрешното осветлување не работи. | → Уредот не е вклучен. | ► Вклучете го уредот. |
| | → Вратата е отворен повеќе од 15 минути. | ► Внатрешното светло се исклучува автоматски ако вратата е отворена околу 15 минути. |
| | → LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен. | ► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба) |

10.4 Корисничка служба

Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 10 Помош за корисници). Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Непрофесионална поправка!
Повреди.

- ▶ Поправките на уредот и кабелот за струја коишто не се наведени (погледни 9 Одржување), треба да ги изведува само корисничката служба.
- ▶ Оштетениот кабел за струја може да го замени само произведувачот или неговата корисничката служба или друго квалификувано лице.
- ▶ Каде уреди со IEC-приклучок, замената смеат да ја извршат и корисниците.

10.4.1 Обраќање до корисничката служба


Проверете дали се достапни следните информации за уредот:

- Ознака на уредот (модел и индекс)
- Сервисен бр. (сервис)
- Сериски бр. (S-Nr.)

- ▶ Повикајте ги информациите за уредот преку еcranот. (погледни Информации за уредот)
- или-
- ▶ Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 10.5 Табличка со податоци)
- ▶ Запишете ги информациите за уредот.
- ▶ Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- ▶ Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
- ▶ Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

10.5 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа зад фиоката во внатрешната страна на уредот.



Фиг. 208

- (1) Назнака на уредот (3) Сериски бр.
(2) Сервисен бр.

- ▶ Прочитайте ги информациите од табличката со податоци.

11 Отстранување од употреба

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање наIceMaker и MaxIce) *
- ▶ Деактивирајте ја функцијата HydroBreeze. (погледни Деактивирање на функцијата HydroBreeze)
- ▶ Исклучување на уредот. (погледни Исклучување и вклучување на уредот)
- ▶ Извлечете го приклучокот од штекерот за струја.
- ▶ По потреба, отстранете го приклучокот за во фрижидер: Извлечете го приклучокот за во фрижидер од уредот и истовремено придвижете го налево и надесно.
- ▶ Исчистете го уредот. (погледни 9.8 Чистење на уредот)
- ▶ Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

12 Фрлање

12.1 Подготовка на уредот за фрлање



Liebherr поставува батерии во некои уреди. Поради еколошки причини, законите во ЕУ го обврзуваат крајниот корисник да ги отстрани батериите од стариот уред пред фрлање. Ако уредот содржи батерии, на него се поставени соодветни инструкции.

Сијалички За да можете сами да ги отстраните сијаличките без да ги оштетите, извадете ги непосредно пред да го фрлите уредот.

- ▶ Исклучете го уредот.
- ▶ По можност: Извадете ги сијаличките без да ги оштетите.

12.2 Соодветно фрлање на уредот



Уредот сè уште содржи вредни материјали и мора да се фрли одделно од вообичаениот отпад.



Фрлете ги батериите од стариот уред. Можете бесплатно да ги вратите батериите кај дистрибутерот и во центрите за рециклирање.

Сијалички

Фрлете ги извадените сијалички преку соодветните системи за собирање.

За Германија:


Уредот можете бесплатно да го фрлите во локалните центри за рециклирања во контејнер од класа 1. При купување ладилник / замрзнувач и продажен простор > 400 m², дистрибутерот го зема стариот уред бесплатно.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат! Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.
- ▶ Следете ги инструкциите за пренесување на уредот.
- ▶ Испратете го уредот без оштетување.
- ▶ Фрлете ги батериите, сијаличките и уредот според горенаведените инструкции.



home.liebherr.com/fridge-manuals

МК Вградена комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh

Бр. на артикл- 7088440-0

индекс: 0

Датум на издавање: 20250612

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland